



СЛУ НА СОЦИЈАЛИСТ

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije

2

91001 Skopje
rah 51

JA

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отглас според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кингводство 60802-603-21943

БРОЈ 23

ГОД. XLV

... за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-525; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

288.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87, 10/88, 27/88 и 31/88), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

На прометот на сите видови и форми на часовници од точка 2 Тар. број 9 на Тарифата на основниот данок на промет, изработени од различни или комбинирани материјали (зидни, за маса, рачни, цепни и др.), вклучувајќи и часовници изработени со повеќе од 2% злато, односно друг благороден метал односно со повеќе од 50% сребро или со природни скапоцени камења и природен бисер, чија продажна цена е поголема од 1,000.000 динари по парче, се плаќа основен данок на промет по стапка од 90%.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 166
30 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

289.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87, 10/88, 27/88 и 31/88), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ДЕРИВАТИ НА НАФТА

Член 1

На прометот на производите од точ. 1, 2, 9 и 10 на Тар. бр. 2 од Тарифата на основниот данок на промет, основен данок на промет на производи се плаќа, и тоа за:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1) моторен бензин: | |
| – МБ – 86 | 82,1871% |
| – МБ – 98 | 64,4136% |
| – БМБ – 95 | 52,1042%. |

2) дизел-гориво:

- | | |
|---------|-----------|
| – Д – 1 | 74,9895% |
| – Д – 2 | 72,5365% |
| – Д – 3 | 72,0234%. |

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно специјално (ЛС) ако се продава исклучиво за загревање на станови, станбени згради, станбени простории, хотели и други угостителски објекти односно за горење во индустриски печки, и тоа:

- | | |
|---|-----------|
| – масло за горење екстра лесно (ЕЛ) | 13,7768% |
| – масло за горење лесно специјално (ЛС) | 14,0998%. |

4) масло за горење – мазут, и тоа: лесно (Л), средно (С), тешко (Т), екстра-тешко (ЕТ), нискосулфурно лесно (НСЛ), нискосулфурно средно (НСС) и нискосулфурно тешко (НСТ) 17,2106%.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за привремено зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89).

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 167
30 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

290.

Врз основа на член 80 став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88 и 59/88), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ГРАЃАНИ ГИ ИЗНЕСУВААТ ОД ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за пријавување на ефективни странски пари што југословенските граѓани ги изнесуваат од Југославија при патување во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 73/85), точката 2 се брише.

2. Во точка 3 зборовите: „од точка 2“ се заменуваат со зборовите: „од точка 1“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 162
30 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

291.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАКАЈ

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисоки цени за одделни услуги во внатрешниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/89).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 163
30 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

292.

Врз основа на член 96 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДОТ И КОЛИЧИНАТА ОДНОСНО ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА ГИ УВЕЗУВААТ И ИЗВЕЗУВААТ

1. Во Одлуката за видот и количината односно вредноста на предметите што физички лица можат да ги увезуваат и извезуваат („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/86, 44/86, 3/87, 52/87, 57/87, 86/87, 4/88 и 76/88), во точка 8 став 1 зборовите: „во периодот на секоја четврта календарска година” и зборовите: „со вкупна вредност до 480,000.000 динари” се бришат.

Во став 2 зборовите: „во периодот на секоја четврта календарска година” и зборовите: „до вкупна вредност од 805,000.000 динари” се бришат.

2. Во точка 9 став 3 зборовите: „со должина до 14 метри односно до 30 тони носивост или депласман до 65 тони” се бришат.

3. Во точка 11 став 2 по зборовите: „со кои ја вршат таа дејност” наместо запирката се става точка, а зборовите: „а чија вредност не го преминува вкупниот износ од 128,000.000 динари годишно” се бришат.

4. Во точка 12 став 1 по зборовите: „што им се неопходни за вршење на таа дејност” наместо запирката се става точка, а зборовите: „во вкупна вредност до 128,000.000 динари годишно” се бришат.

Ст. 2 до 7 се бришат, а ст. 8 и 9 стануваат ст. 2 и 3.

5. Во точка 13 став 1 зборовите: „во вредност до 79,300.000 динари годишно” и зборовите: „во вредност до 67,000.000 динари годишно” се бришат.

Во став 2 зборовите: „во вредност до 42,700.000 динари годишно” и зборовите: „во вредност до 32,000.000 динари годишно” се бришат.

Во став 3 по зборовите: „да увезуваат музички инструменти” се става точка, а зборовите: „и во вредност поголема од износот од став 1 на оваа точка” се бришат.

6. Во точка 24 став 2 во одредбата под 6 став 2 зборовите: „Таа потврда се издава еднаш во четири календарски години и се поднесува до царинарницата при секое царинење. При царинењето, царинарницата ја запишува на опачината на потврдата вредноста на увезените основни средства, а потврдата му ја враќа на корисникот. Фотоко-

пија од оваа потврда лицето од точка 8 на оваа одлука прилага кон царинската декларација, што ја задржува царинарницата” се бришат.

Во одредбата под 10 став 2 зборовите: „а ако вработуваат повеќе работници, за бројот на вработените работници поднесуваат и доказ од надлежниот орган за тоа, а за работниците вработени во текот на текуштата календарска година – и доказ за времето кога стапиле на работа” се бришат.

Во одредбата под 10 ставот 4 се брише.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 164
30 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

293.

Врз основа на член 185 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ШТО СЕ ДОДАВА НА ЦЕНАТА НА ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на надоместот за посебни намени што се додава на цената на нафтните деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/89).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 168
30 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

294.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА МЛЕКО ЗА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заштитната цена за млеко за 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/88 и 17/89) во точка 1 став 1 бројот: „391,67” се заменува со бројот: „444,45”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 169
30 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

295.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/88 и 9/89) во точка 1 во табелата гранката 0130 Производство на прехранбени производи, групата 01305 подгрупата 013050 Преработка и конзервирање на млеко: пастеризирано и пастеризирано хомогенизирано млеко се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 170
30 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

296.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/88 и 9/89) во точка 1 во табелата гранката 0130 Производство на прехранбени производи, групата 01305 подгрупата 013050 Преработка и конзервирање на млеко: пастеризирано млеко и пастеризирано хомогенизирано млеко се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 171
30 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

297.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за давање согласност на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/88) во точка 1 во табелата гранката 0130 Производство на прехранбени производи групата 01305 подгрупата 013050

Преработка и конзервирање на млеко: пастеризирано и пастеризирано хомогенизирано млеко се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 172
30 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

298.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА

1. Електростопанските организации на здружен труд кои произведуваат и вршат пренос на електрична енергија и електростопанските организации кои дистрибуираат електрична енергија, цените на електричната енергија, утврдени по тарифните ставови што постоеа и што се применети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, можат да ги зголемат до 79%, под условите за продажба и по тарифните ставови што во согласност со прописите постоја на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на електричната енергија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/89).

3. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 165
30 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

299.

Врз основа на член 56ц, а во врска со член 526 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/78, 70/84, 18/85, 24/86, 34/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ, ОДНОСНО ЗАДАЧИТЕ И РАБОТИТЕ, РАБОТНИЦИТЕ, КАКО И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ЧЛЕН 55Д ОД ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Преземање на надлежностите, односно на задачите и работите, работниците, како и распоредување на средствата од член 55д на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и сојузните организации, на сојузните секретаријати и сојузните комитети што на 16 март 1989 година се укинуваат и престануваат да работат, ќе се врши на следниот начин:

1) Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, задачите и

работите од делокругот на Сојузниот секретаријат за информации што се однесуваат на: известувањето на странската јавност за политиката на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; информативно-пропагандната дејност спрема странство; информирањето на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство и иселениците; следење на дејностите на странските средства за јавно информирање што се однесуваат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) Сојузниот секретаријат за финансии ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, задачите и работите од делокругот на Сојузниот секретаријат за стопанство што се однесуваат на тековните движења во кредитно-монетарната и финансиската област;

3) Сојузниот секретаријат за економски односи со странство ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг задачите и работите од делокругот на Сојузниот комитет за туризам, што се однесуваат на: прометот на услуги во областа на туризмот, меѓународната соработка и соработката со меѓународните организации во областа на туризмот;

4) Сојузниот секретаријат за трговија ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, задачите и работите од делокругот на Сојузниот секретаријат за стопанство, а што се однесуваат на: следење на тековните стопански движења во земјата и усогласеноста на тие движења со усвоената економска политика и нивното влијание на пазарот и пазарните односи; состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги и дејството на мерките на економската политика, особено заради обезбедување единство на југословенскиот пазар; тековните материјални биланси; прометот на стоки и услуги во земјата; снабденоста на пазарот; системот на општествената контрола и следењето на движењето на цените на стоките и услугите;

5) Сојузниот секретаријат за енергетика и индустрија ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, задачите и работите од делокругот на Сојузниот секретаријат за стопанство што се однесуваат на: економските, техничко-технолошките и други прашања во областа на енергетиката, индустријата, рударството, градежништвото, малото стопанство и станбено-комуналното стопанство; следењето на тековните стопански движења во земјата и усогласеноста на тие движења со усвоената економска политика, а особено глобалните движења на производството и користењето на капацитетите, на општата, заедничката, инвестиционата и личната потрошувачка, по одделни стопански области;

6) Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски ќе ги преземе во согласност со својот делокруг, задачите и работите од делокругот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски што се однесуваат на: економските, техничко-технолошките и други прашања од значење за развојот и функционирањето на сообраќајот и врските; безбедноста на воздушната пловидба и основите на безбедноста во другите области на сообраќајот; пловните патишта на водите на кои важат меѓународниот и меѓудржавниот режим на пловидбата; системот за врски од значење за безбедноста на земјата и техничко-технолошкото единство на системот за врски; меѓународните врски; кооперацијата и деловно-техничката соработка во областа на системот на сообраќајот и врските; испитување на причините за несреќи на воздухопловите;

7) Сојузниот секретаријат за земјоделство ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, задачите и работите од делокругот на Сојузниот комитет за земјоделство, што се однесуваат на: економските, техничко-технолошките и други прашања од значење за развојот на земјоделството и шумарството и преработката на земјоделски производи; општествено-економските односи во земјоделството и на село, што се од интерес за политиката на единствениот развој на земјоделството; заштитата на животните од заразни болести и заштитата на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја; пуштањето во промет на средствата за заштита на животните и растенијата; контролата за пренесување на животни и растенија преку државната граница; контролата на работата на извозните кланици; признавањето сорти на земјоделски и шумски растенија; нормите за квалитет за семе и саден материјал; режимот на водите од интерес за целата

земја и меѓудржавните води; заштитата на крајбрежното море од загадување;

8) Сојузниот секретаријат за развој ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, задачите и работите од делокругот на Сојузниот комитет за наука, технологија и информатика што се однесуваат на: системот, материјалните и други услови за развој и примена на науката и технологијата; поттикнување и координирање на развојот на науката и технологијата и применување на научните и технолошките достигања во стопанството и другите општествени дејности; унапредување на соработката со други држави и меѓународни организации во областа на науката и технологијата; основите на општествениот систем на информирање, информациониот систем на федерацијата и информациониот систем на сојузните органи; изградба на системот на научно-технолошки информации и предлагање на мерки за унапредување на развојот на општествениот систем за информирање;

9) Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, задачите и работите од делокругот и тоа:

а) од Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика – задачите и работите што се однесуваат на: основните права на работниците во здружениот труд во областа на вработувањето, работните односи, распределбата на средствата за лични доходи и заштитата при работата; социјалното осигурување и другите основни права на работните луѓе на кои им се обезбедуваат нивната социјална сигурност и солидарност; вработувањето и заштитата на положбата и правата на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на работа во странство; општествено-економските односи и други прашања од значење за организиран развој на здравството, социјална заштита и домувањето; заштитата на населението од заразни болести; здравствената исправност на животните намирници и предмети за општа употреба; производството и прометот на опојни дроги; пуштање во промет на лекови и отрови; стандарди и норми за квалитет на лекови и санитарски материјал; заштита од јонизирачки зрачења; санитарен надзор на државната граница; здравствена и социјална заштита на бегалци и други странци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија; заштита на членовите на семејствата на лицата на задолжителна воена служба; евиденциите во областа на трудот и здравството;

б) од Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди – задачите и работите што се однесуваат на: основните права на борците, воените инвалиди и семејствата на паднатите борци и остварување на тие права; контрола на трошење на средствата наменети за реализација на тие основни права; гробишта и гробови на југословенските борци во странство; евиденција во оваа област од интерес за целата земја; следење и извршување на обврските во врска со одбележување и одржување на гробиштата и гробовите на припадниците на сојузничките армии и други странски армии на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

10) Сојузниот секретаријат за правосудство и управа ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг задачите и работите од делокругот на Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа што се однесуваат на: сојузното кривично законодавство, сојузното законодавство за стопански престапни и прекршоци; основите на облигационите односи (општиот дел на облигациите) и основните сопствено-правни односи; авторското право; правната положба на странците; колизионите норми; меѓународната правна помош; екстрадицијата и помилувањето; судските постапки и општата управна постапка; основите на системот на државната управа; организацијата и начинот на работа на сојузните органи; правата, должностите и одговорностите на работниците од работата и по основ на работата во сојузните органи на управата; правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост;

11) Секретаријатот за законодавство на Сојузниот извршен совет ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг утврден со Одлуката за формирање на Секретаријатот за законодавство на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/89), задачите и работите

од делокругот на Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа;

12) Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет ќе ги преземе во согласност со својот делокруг утврден со Одлуката за формирање на Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/89), задачите и работите од делокругот на Сојузниот секретаријат за информации.

2. Преземањето на надлежностите, односно на задачите и работите од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши со состојбата на 16 март 1989 година.

Сојузните органи на управата и стручните служби на Сојузниот извршен совет од точка 1 на оваа одлука се должни навремено да ги преземат сите мерки потребни за преземање на надлежностите, односно на задачите и работите.

3. Сојузните органи на управата и стручните служби на Сојузниот извршен совет кои, во смисла на точка 1 од оваа одлука, ги преземаат надлежностите односно задачите и работите на укинатите сојузни секретаријати и сојузни комитети, истовремено ги преземаат и работниците што на денот на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации непосредно работеа на тие задачи и работи во укинатите сојузни секретаријати и сојузни комитети.

Се смета дека непосредно работеле на определени задачи и работи оние работници што, според актот за систематизација на задачите и работите, во целина или претежно работеле на тие работи.

4. Работниците на укинатите сојузни секретаријати и сојузни комитети што не ќе бидат преземени, во смисла на одредбата на точка 3 од оваа одлука, и работниците што ќе бидат преземени, но не ќе бидат распоредени во согласност со новиот акт за систематизација на задачите и работите имаат права и должности од чл. 393 и 394 на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

Работниците од став 1 на оваа точка, како и затекнатите раководни работници на располагање и работниците што останале нераспоредени, ги остваруваат правата и должностите во Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет.

5. Со денот на укинување на сојузните секретаријати, односно на сојузните комитети раководните работници во тие секретаријати, односно комитети се разрешуваат од должност и се ставаат на располагање.

До донесување на општите акти за организацијата и работата и систематизација на задачите и работите во новооснованите сојузни секретаријати, односно во стручните служби на Сојузниот извршен совет, раководните работници од став 1 на оваа точка, привремено се распоредуваат да вршат определени задачи и работи што одговараат на нивната стручна подготовка и на должностите што дотогаш ги вршеле.

6. Сојузните секретаријати, односно сојузните комитети што се укинуваат и престануваат да работат, се должни со 16 март 1989 година да донесат завршна сметка со состојбата на тој ден и да ја поднесат до надлежната филијала на Службата на општественото книговодство во рок од 60 дена од влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/89).

Опремата, инвентарот и другите работи, архивата и документацијата, средствата за работа и средствата на фондовите на укинатите сојузни секретаријати, односно на сојузните комитети се распоредуваат на сојузните органи на управата и на стручните служби на Сојузниот извршен совет што ги презеле нивните надлежности, односно задачи и работи и работниците истовремено и сразмерно со преземените надлежности, односно задачи, работи и бројот на работници.

Паричните средства преостанати по распоредувањето во смисла на став 1 од оваа точка се внесуваат во буџетот на федерацијата, а преостанатата опрема, инвентарот и другите предмети се распоредуваат на Управата на деловните згради на сојузните органи.

7. Решение за распоредување на паричните средства од точка 6 на оваа одлука донесува Сојузниот извршен совет на предлог од сојузниот секретар за финансии.

Решение за распоредување на опремата, инвентарот и другите предмети, како и деловните простории што ги користеле укинатите сојузни секретаријати, односно сојузни комитети, донесува Сојузниот извршен совет на предлог од сојузниот секретар за правосудство и управа.

8. Сојузните секретаријати и сојузните комитети што се укинуваат и престануваат да работат ги заклучуваат со 16 март 1989 година своите архивски книги и им ги предаваат на архивата, документацијата, печатите и штембилите, незавршените предмети, како и другите предмети неопходни за работа, на сојузните органи на управата и на стручните служби на Сојузниот извршен совет што ги преземаат нивните надлежности, односно задачи и работи, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. До донесување на самоуправните општи акти за распределба на средствата за лични доходи на работниците во сојузните органи на управата и во стручните служби на Сојузниот извршен совет што ги преземаат надлежностите односно работите на укинатите сојузни секретаријати, односно на сојузните комитети на работниците кои според точ. 3 и 4 од оваа одлука ќе бидат преземени во сојузните органи на управата, односно стручните служби на Сојузниот извршен совет, привремено ќе им се исплатуваат аконтации на личните доходи, во износите утврдени со соодветните самоуправни општи акти во укинатите сојузни секретаријати односно сојузни комитети.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 173
30 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

300.

Врз основа на член 22 став 1 и член 24 став 2 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/80), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ НА ЦВЕКИЊА - НА САКСИСКО ЦВЕКЕ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТУВАЊЕТО ДОБИЕНИ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува единствениот метод за испитување на сортите на цвекиња - саксиско цвеке на опитно поле и во лабораторија и единствениот метод за обработка на резултатите од испитувањето добиени на опитно поле и во лабораторија, заради признавање на новосоздадените односно одобрување да се воведат во производство странски сорти на цвекиња - саксиско цвеке во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Под саксиско цвеке се подразбираат сите растителни видови на цвекиња што се одгледуваат во саксии и што се користат како декоративни видови за уредување на ентериери и екстериери (саксиско цвеке што цвета и за декорација).

1. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИТЕ НА ОПИТНО ПОЛЕ

Член 2

Сортите на цвекиња - на саксиско цвеке (во натамошниот текст: сортите) се испитуваат на опитно поле на три локалитети во три производствени подрачја, и тоа: во континентално, медитеранско и субалпско.

По исклучок од став 1 на овој член испитувањето може да се врши само во едно подрачје ако се во прашање сорти што се погодни за одгледување само во определени еколошки услови.

Член 3

Испитувањето на сортите на опитно поле се врши по методот на случаен распоред на сортите (блок-систем), и тоа: 12 повторувања – ако се испитуваат две сорти, осум повторувања – ако се испитуваат три сорти, шест повторувања – ако се испитуваат четири сорти и пет повторувања – ако се испитуваат пет и повеќе сорти.

Изведувачот на опитот ги испитува сортите според план на разместување на сортите под шифри во блок-систем.

При испитувањето на сортите на опитно поле се утврдуваат големината на парцелата во повторување, растојание помеѓу редовите, како и другите елементи на сеидбата, пикирањето, пуштањето жили и пресадувањето од саксија во саксија, зависно од особените на сортата, и тоа:

- основната парцела се поставува на подигната маса со подно греење, така што димензиите да се:
- должина на основната парцела 2 m;
- ширина на основната парцела 1,20 – 1,80 m;
- површина на основната парцела 2,40 – 3,60 m².

Околу опитното поле мора да се садат два реда стандардна сорта, на исто растојание, како заштитен појас.

Член 4

При испитувањето на сортите, како стандардна сорта се зема сорта со исто време на цветање и со иста група на припадност и бујност.

При испитувањето на сортите, внимание му се посветува на видот на одгледувањето.

Ако сортите се одгледуваат во низи, со различни рокови на сеидба, садење и дозревање, испитувањето се врши за сите низи и рокови на одгледување.

Испитувањето на сортите може да започне од стадиумот на пресадување во саксии, т.е. кога саксиското цвеќе ќе се посади во саксија во која останува до технолошката зрелост. Во тој случај во стакленикот се испитуваат фазите на одгледување што му претходат на пресадувањето во саксии односно фазите на генеративното и вегетативното одгледување на садниците, како и фазите на пресадување од саксија во саксија и разместување и фазите на плодносење.

Член 5

Земјиштето за опитното поле треба да е издначено по конфигурација и по физички и хемиски особини и да не е заразено со растителни болести и штетници.

Член 6

Семето и посадочниот материјал од испитуваните и стандардните сорти мораат да бидат здрави и со иста старост и квалитет, што се докажува со уверение за здравствената состојба и со декларација за квалитетот, и произведени на ист локалитет и на ист начин.

Испитуваните и стандардните сорти се подготвуваат за садење на истовиден начин и во оптимален рок.

При испитувањето на сортите се применува соодветна современа технологија на производство.

Член 7

Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле изведувачот на опитот ги евидентира податоците за сеидбата, садењето, дозревањето, пикирањето, пуштањето жили, пресадувањето во саксии, разместувањето и конечното пресадување во саксии, како и податоците за датумот на разместувањето, за појавата на цветање и за декоративните особини на саксиското цвеќе, т.е. за бројот, големината и бојата на цветовите, за хабитусот на растението и за лисната маса.

Сите податоци за квалитетот на растенијата се водат по вообичаените методи на класирање и сортирање што важат за саксиско цвеќе.

Член 8

Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле се утврдува отпорноста односно осетливоста на сортата на растителни болести и штетници односно на присуство на најзначајните растителни болести и штетници, и тоа:

1) отпорноста односно осетливоста на сортата на определени болести и штетници – според предлогот на творецот на сортата;

2) степенот на присуство на болести и штетници:

- *Fusarium oxysporum* и *Fusarium* spp. – гнилеж;
- *Botrytis cinerea* – сива муала;
- *Sclerotinia sclerotiorum* – бел гнилеж;
- *Erysiphae cichoracearum* – пепелница;
- *Paronospora* spp. – пламеница;
- *Phytophthora* spp. – пламеница;
- *Puccinia* spp. – ржа;
- *Septoria* spp. – бенкчавост;
- *Uromyces* spp.;
- *Ventricillium* spp. – овенатост;
- *Bakterioze*;
- *Viroze*;
- *Liriomyza* spp. – минери;
- *Thrips* spp. – трипси;
- *Tetranychidae* – гриње;
- *Ditylenchus dipsai* – ста. нематода;
- *Aphelenchoides Ritzemobossi* – лисна нематода;
- *Meloidiodyna* spp. – коренова нематода и друго.

Отпорноста односно осетливоста на сортата се утврдува во експериментални услови, со примена, по потреба, на вештачки инокулации односно во полски услови без примена на хемиска заштита на сортата, ако постојат услови за нејзина инфекција.

Отпорноста односно осетливоста на испитуваната сорта и степенот на присуство на болести и штетници се оценуваат со оценки од 1 до 9, со тоа што оценките значат:

1 – сортата не е подложна на напад на болести и штетници, без симптоми на болести и штетници – степен на оштетување 0%;

2 – сортата толерантна, присуство на болести и штетници (да се наведе на кои) утврдено во траги, степен на оштетување до 2%;

Толерантноста се утврдува во експериментални или полски услови, без спроведување на мерки за хемиска заштита, а притоа да постојат услови за инфекција односно напад;

3 – сортата подложна на болести и штетници (да се наведе на кои), напад слаб, степен на оштетување 2,1 – 5%;

4 – сортата слабо осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), напад уочлив, степен на оштетување 5,1 – 10%;

5 – сортата средно осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), напад среден, степен на оштетување 10,1 – 20%;

6 – сортата осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), напад изразен, степен на оштетување 20,1 – 40%;

7 – сортата многу осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), напад силен, степен на оштетување 40,1 – 60%;

8 – сортата мошне осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), напад мошне силен, степен на оштетување 60,1 – 80%;

9 – сортата исклучително осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), напад исклучително силен, степен на оштетување над 80,1%.

Под степен на присуство на болести и штетници, во смисла на овој правилник, се подразбира процентот на оштетување на растенијата или процентот на оштетување на растителните делови или бројот на штетни организми на дел од растението или на целото растение или на површина од 1 m², зависно од специфичноста на појавувањето на определени штетни организми.

Член 9

Ако во времето на евидентирањето на податоците во две или повеќе повторувања преживеале помалку од 80% растенија од испитуваната сорта, добиените резултати се сметаат за неупотребливи.

II. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИТЕ ВО ЛАБОРАТОРИЈА

Образец 1

Член 10

При испитувањето на сортите во лабораторија се утврдуваат:

- постојаноста на сортите во услови на вградување и уредување на ентериери и екстериери;
- отпорноста на пакување и транспорт;
- постојаноста на бојата и цветовите.

Лабораториските испитувања се вршат на просечна мостра од сите повторувања од еден локалитет во последната година на испитувањето.

III. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ДОБИЕНИ СО ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИТЕ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА

Член 11

Резултатите добиени со испитување на сортите се обработуваат по методот на анализа на варијансата и на LSD тест за ниво на ризик од 5% и 1%, за следните обележја:

- отпорност на пакување (број на денови);
- отпорност на транспорт (број на денови);
- број на цветови;
- постојаност на цветовите.

За другите обележја на сортите, како што се: формата на растението, начинот на пуштање жили и пресадување во саксии, осетливоста на растителни болести и штетници и абиотички фактори, се пресметуваат аритметичката средина и коефициентот на варијација.

Резултатите од испитувањето на сортите по локалитети и години се обработуваат преку двофакторијален опит, а по локалитети и години заедно - преку трифакторијален опит по методот на случаен распоред (блок-систем).

За сите обележја за кои се пресметуваат просеките и коефициентите на варијација, резултатите се обработуваат на следниот начин:

- кај резултатите од едногодишните испитувања на сортите се пресметуваат просекот и коефициентот на варијација за секој локалитет посебно и за сите локалитети заедно;

- кај резултатите од повеќегодишните испитувања на сортите се пресметуваат просекот и коефициентот на варијација за секоја година и за секој локалитет посебно и за сите години и за сите локалитети заедно.

Член 12

Во текот на испитувањето на сортите, изведувачот на опитот ги евидентира општите податоци за испитувањето на сортите, резултатите од испитувањето на сортите во опитното поле, резултатите од испитувањето на сортите на отпорност односно на осетливост на болести и штетници, резултатите од испитувањето на сортите во лабораторија и метеоролошките и други податоци.

Податоците од став 1 на овој член се евидентираат на обрасците 1 до 5 што се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Изведувачот на опитот е должен по еден примерок од обрасците од став 2 на овој член трајно да го чува.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2730/5
1 декември 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата - изведувач на
опитот)

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА

1. Назив на културата _____
2. Назив на испитуваната сорта _____
3. Назив на опитното поле _____
4. Назив на локалитетот _____
5. Тип на земјиштето _____
6. Надморска височина _____
7. Положба и наклон на земјиштето _____
8. Претпосев _____
9. Подготвување на земјиштето _____
10. Вид и количество на губриво и начин на губрење _____
11. Нега на сортата _____
12. Површина на опитното поле (должина и широчина) _____
13. Број на повторувања _____
14. Број на засадени растенија од испитуваната сорта _____
15. Број на засадени растенија од стандардната сорта _____
16. Број на растенија од испитуваната сорта во берба _____
17. Број на растенија од стандардната сорта во берба _____
18. Растојание помеѓу редовите _____
19. Растојание внатре во редот _____
20. Податоци за садењето - датум на садењето, вид на садниците, начин на садењето, потекло на садниците, уверение за здравствената состојба и квалитетот, датум и начин на бербата _____

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

Образец 2

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата - изведувач на
опитот)

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА НА ОПИТНО ПОЛЕ

1. Назив на културата _____
2. Назив на испитуваната сорта _____
3. Година на испитувањето _____
4. Назив на опитното поле _____
5. Назив на локалитетот _____

Назив на испитуваната сорта – повторувања	Резултати од испитувањето на сортата			
	Број и големина на цвстовите на цвстовите	Боја на цвстовите	Должина на цвста-листните	Број и големина на листовите

Раководител на организацијата на здружен труд која врши испитување,

Болести и штетници	Резултати од испитувањето на сортата во експериментални услови		Интензитет на нападот во поле*
	отпорност на сортата во експериментални услови	отпорност на сортата во експериментални услови	

3) Други растителни болести и штетници

—
—
—

- *) Оценувањето се врши според критериумите од член 8 на овој правилник со оценки од 1 до 9 во периодот на најинтензивно пројавување на болести и штетници
 **) Изведувачот на опитот во поле во забелешката ги внесува своите забелешкувања за отпорноста односно за осетливоста на определени растителни болести и штетници

Раководител на организацијата на здружен труд која врши испитување,

Образец 3

(назив на организацијата на здружен труд која врши испитување на сортата – изведувач на опитот)

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА НА ОТПОРНОСТ ОДНОСНО НА ОСЕТЛИВОСТ НА БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

- Назив на културата _____
- Назив на испитуваната сорта _____
- Година на испитувањето _____
- Назив на опитното поле _____
- Назив на локалитетот _____

Болести и штетници	Резултати од испитувањето на сортата во експериментални услови		Интензитет на нападот во поле*
	отпорност на сортата во експериментални услови	отпорност на сортата во експериментални услови	

1) Испитување на отпорноста односно на осетливоста спрема определени болести
—
—
—

2) Утврдување на степе-
нот на присуство на:
Botrytis cinerea
Sclerotinia sclerotiorum
Erysiphe cichoraciurum
Fusarium spp. (и *F. oxysporum*)
Peronospora spp.
Phytophthora spp.
Puccinia spp.
Uromyces spp.
Verticillium spp.
 Бактериозе
 Вироци
Liriomyza spp.
Thrips spp.
Tetranychidae spp.
Aphelenchoides ritzemaboi
Ditylenchus dipsaci
Meloidogyne spp.

Образец 4

(назив на организацијата на здружен труд која врши испитување на сортата – изведувач на опитот)

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА ВО ЛАБОРАТОРИЈА

- Назив на културата _____
- Назив на испитуваната сорта _____
- Година на испитувањето _____
- Назив на опитното поле _____
- Назив на локалитетот _____

Назив на испитуваната сорта – повторувања	Резултати од испитувањето на сортата			
	отпорност на пакување	отпорност на транспорт	постојаност на сортата	постојаност на бојата на цвстовите

Раководител на организацијата на здружен труд која врши испитување,

Образец 5

(назив на организацијата на здружен труд која врши испитување на сортата – изведувач на опитот)

МЕТЕОРОЛОШКИ ПОДАТОЦИ ОД НАЈБЛИСКАТА МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА

Година _____
 Место на набљудување _____

Месец	Температура миним. максим. средна	Мраз прв, последен	Врнежи, во mm	Број на сон- чеви денови
I				
II				
III				
IV				
V				
VI				
VII				
VIII				
IX				
X				
XI				
XII				

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

301.

Врз основа на член 22 став 1 и член 24 став 2 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/80), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ СОРТИ НА ЕДНОГОДИШНИ И ДВЕГОДИШНИ (СЕЗОНСКИ) ЦВЕКИЊА НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТУВАЊЕТО ДОБИЕНИ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува единствениот метод за испитување сорти на едногодишни и двегодишни (сезонски) цвекиња (во натамошниот текст: сорти) на опитно поле и во лабораторија и единствениот метод за обработка на резултатите од испитувањето добиени на опитно поле и во лабораторија заради признавање на новосоздадените односно одобрување да се воведат во производство странски сорти на едногодишни и двегодишни (сезонски) цвекиња.

I. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ НА ОПИТНО ПОЛЕ

Член 2

Сортите се испитуваат на опитно поле на четири локалитети во три производствени подрачја, и тоа: континентално, медитеранско и субалпско.

Член 3

Испитувањето на сортите на опитно поле се врши по методот на случаен распоред на сорти (блок-систем), и тоа: со 12 повторувања ако се испитуваат две сорти, со осум повторувања ако се испитуваат три сорти, со шест повторувања ако се испитуваат четири сорти и со пет повторувања ако се испитуваат пет и повеќе сорти.

Изведувачот на опитот ги испитува сортите по планот на разместување на сортите под шифри во блок системот.

При испитувањето на сорти на опитно поле се утврдуваат големината на парцелата во повторувањето, растојанието меѓу редовите и растојанието на парцелите и на блоковите, и тоа:

- 1) за сорти што густо се садат:
 - должина на парцелата 1 m
 - ширина на парцелата 0,5 m
 - површина на основната парцела 0,5 m²
- 2) за сорти со поголеми растојанија на садење:
 - должина на парцелата 2 m

- ширина на парцелата 1 m
 - површина на основната парцела 2 m²
- Околу опитното поле се садат два реда стандардни сорти, на исто растојание, како заштитен појас.

Член 4

При испитувањето на сортите, како стандардни сорти се земаат сорти со исто време на цветање и иста група на припадност и бујност.

При испитувањето на сортите посебно внимание му се посветува на производството на што поголем број декоративни растенија, со разновидни бои на цветовите што ќе траат подолго време.

Член 5

Земјиштето за опитното поле треба да е уедначено по конфигурација и по физичките и хемиските особини и да не е заразено со растителни болести и штетници.

Член 6

Семето и посадочниот материјал на испитуваните и стандардните сорти мораат да бидат здрави, со иста старост и квалитет, што се докажува со уверение за здравствената состојба и со декларација за квалитетот и да се произведени на ист локалитет и на ист начин.

Испитуваните и стандардните сорти се подготвуваат за садење и се садат на идентичен начин и во оптимален рок.

При испитувањето на сортите се применува соодветна современа технологија на производство.

Член 7

Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле изведувачот на опитот ги евидентира податоците за процентот на ртливоста на семето, за производството на што поголем број декоративни растенија, за хабитусот, за надворешниот изглед на растението, за бројот на цветовите, бојата на цветовите, должината и зачестеноста на цветањето, за начинот на размножување и пренесување на растенијата, како и за отпорноста на растителни болести и штетници и абиотички фактори.

Член 8

Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле се утврдува отпорноста односно осетливоста на сортата на растителни болести и штетници односно во присуството на растителни болести и штетници, и тоа:

1) отпорноста односно осетливоста на сортата на определени болести и штетници според предлогот на создавачот на сортата;

2) степенот на присуството на болести и штетници:

- *Fusarium oxysporum*, f. *dianthi* Gerlach;
- *Verticillium albo-strum* Reinke et Derth;
- *Pectobacterium caratovorum* (Jones) Waldee;
- *Thrips* spp.;
- *Tetranychidae*;
- *Meloidogyne* spp.;
- *Aphididae*;
- *Aphelenchoides* spp.;
- *Tarsonemoidae*; и др.

Отпорноста односно осетливоста на сортата се утврдува во експериментални услови со примена, по потреба, на безбачки инокулации односно во полски услови со примена на хемиска заштита на сортата, ако постојат услови за нејзина инфекција.

Отпорноста односно осетливоста на испитуваната сорта и степенот на присуството на болести и штетници се оценува со оценките од 1 до 9, со тоа што оценките значат:

1 – сортата не е подложна на напад на болести и штетници, без симптоми на болести и штетници – степенот на оштетување 0%;

2 – сортата толерантна, присуството на болести и штетници (да се наведе кои) утврдено во траги, степенот на оштетување до 2%.

Толерантноста се утврдува во експериментални или полски услови, без спроведување мерки на хемиска зашти-

та, а притоа да постоеле услови за инфекција односно за напад;

3 – сортата подложна на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот слаб, степенот на оштетување 2,1–5%;

4 – сортата слабо осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот уочлив, степенот на оштетување 5,1–10%;

5 – сортата средно осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот среден, степенот на оштетување 10,1–20%;

6 – сортата осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот изразен, степенот на оштетување 20,1–40%;

7 – сортата многу осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот силен, степенот на оштетување 40,1–60%;

8 – сортата мошне осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот мошне силен, степенот на оштетување 60,1–80%;

9 – сортата посебно осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот изразито силен, степенот на оштетување преку 80,1%.

Под степен на присуство на болести и штетници, во смисла на овој правилник, се подразбира процентот на оштетување на растенијата или процентот на оштетување на растителните делови или бројот на штетните организми на дел од растението или на целото растение или на површина од 1 m² зависно од специфичноста на појавувањето на определени растителни болести и штетници.

Член 9

Ако во времето на евидентирањето на податоците во две или повеќе повторувања преживеале помалку од 80% растенија од испитуваните сорти, добиените резултати се сметаат за неупотребливи.

II. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ ВО ЛАБОРАТОРИЈА

Член 10

При испитувањето на сорти во лабораторија се утврдува:

- 1) стабилноста на бојата на цветовите;
- 2) ртливоста и енергијата на ртењето;
- 3) отпорноста на транспорт;
- 4) други особини.

Лабораториските испитувања на сортата се вршат на просечна мостра на сите повторувања од еден локалитет во последната година на испитувањето.

III. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ДОБИЕНИ СО ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА

Член 11

Резултатите добиени со испитување на сорти се обработуваат со методот на анализа на варијансата и на ЛСД тест за нивото на ризикот од 5% и 1%, за следните својства:

- бројот на цветовите;
- должината на цветањето;
- зачестеноста на цветањето.

За другите обележја на сортите како што се: формата на растението, можноста за размножување, изгледот по цветањето, осетливоста на растителни болести и штетници и абнотички фактори, се пресметуваат аритметичката средина и коефициентот на варијацијата.

Резултатите од испитувањето на сортите по локалитети и по години се обработуваат преку двофакторијален опит, а по локалитети и години заедно преку трофакторијален опит по методот на случаен распоред (блок-систем).

Оцената за значењето на резултатите од испитувањето на сортите и локалитетите, годината и нивната интеракција се добива врз основа на анализата на варијансата и на ЛСД тест за нивото на ризик од 5% и 1%.

За сите својства за кои се пресметуваат просеците и коефициентите на варијацијата, резултатите се обработуваат на следниот начин:

– кај резултатите од едногодишни испитувања на сортите се пресметуваат просекот и коефициентот на варијацијата за секој локалитет посебно и за сите локалитети заедно;

– кај резултатите од повеќегодишни испитувања на сортите се пресметуваат просекот и коефициентот на варијацијата за секоја година и за секој локалитет посебно и за сите години и сите локалитети заедно.

Член 12

Во текот на испитувањето на сортите изведувачот на опитот ги евидентира податоците за испитувањето на сортите, резултатите од испитувањето на сортите на опитно поле, резултатите од испитувањето на сортите на отпорност односно осетливост на болести и штетници, резултатите од испитувањето на сортите во лабораторија и метеоролошки и други податоци.

Податоците од став 1 на овој член се евидентираат на обрасците од 1 до 5, кои се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Изведувачот на опитот е должен по еден примерок од обрасците од став 2 на овој член трајно да чува.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2730/7

1 декември 1988 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

Образец 1

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата – изведувач на
опитот)

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА

1. Назив на културата _____
2. Назив на испитуваната сорта _____
3. Назив на опитното поле _____
4. Назив на локалитетот _____
5. Тип на земјиштето _____
6. Надморска височина _____
7. Положба и наклон на земјиштето _____
8. Претпосев _____
9. Подготовка на земјиштето _____
10. Вид и количина на губриво и на начин на губрење _____
11. Нега на сортата _____
12. Површина на опитното поле (должина и ширина) _____
13. Број на повторувања _____
14. Број на засадени растенија од испитуваната сорта _____
15. Број на засадени растенија од стандардната сорта _____
16. Број на растенија од испитуваната сорта во берба _____
17. Број на растенија од стандардната сорта во берба _____

18. Растојание меѓу редовите _____

19. Растојание внатре во редот _____

20. Податоци за садењето – датум на садењето, вид на садниците, начин на садење, потекло на садниците, уверение за здравствената состојба и квалитетот, датум и начин на бербата _____

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

Образец 2

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата – изведувач на
опитот)РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА НА
ОПИТНО ПОЛЕ

1. Назив на културата _____

2. Назив на испитуваната сорта _____

3. Година на испитувањето _____

4. Назив на опитното поле _____

5. Назив на локалитетот _____

Резултати од испитувањето на сортата

Назив на испитуваната сорта – повторување	број на цве- товни	боја на цветовите	дужина на цвета- њето	зачесте- ност на цветањето	изглед на растение- то

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

Образец 3

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата – изведувач на
опитот)РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА НА
ОТПОРНОСТ ОДНОСНО ОСЕТЛИВОСТ НА БОЛЕСТИ
И ШТЕТНИЦИ

1. Назив на културата _____

2. Назив на испитуваната сорта _____

3. Година на испитувањето _____

4. Назив на опитното поле _____

5. Назив на локалитетот _____

Болезни и штетници

Резултати од ис-
питувањето на
отпорноста на
сортата во експе-
риментални ус-
ловиИнтензитет
на нападот (Забелешка**
во поле*)1) Испитување на отпор-
носта односно на осетли-
воста спрема определени
болести

-

-

-

2) Утврдување степенот
на присуство на:

Fusarium oxysporum

f. dianthi Gerlach

Verticillium albo-atrum

Reinke et Derth

Pectobacterium caratovo-

rum (Jones) Waldee

Thrips spp.

Tetranychidae

Meloidogyne spp.

Aphididae

Aphelenchoides spp.

Tarsonemoidea

3) Други растителни

болести и штетници

-

-

-

*) Оценувањето се врши според критериумите од член 9 на овој правилник
со оценките од 1 до 9 во периодот на најинтензивно пројазување.**) Изведувачот на опитот во поле ги внесува во забелешката своите забележувања за отпорноста односно за осетливоста на определени растителни
болести и штетници.Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

Образец 4

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата – изведувач на
опитот)РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА
ВО ЛАБОРАТОРИЈА

1. Назив на културата _____

2. Назив на испитуваната сорта _____

3. Година на испитувањето _____

4. Назив на опитното поле _____

5. Назив на локалитетот _____

Резултати од испитувањето на сортата

Назив на испитуваната сорта – повторување	стабилност на бојата на цветот	отливост на енергија на семето ртењето	отпорност на транс- порт

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

Образец 5

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата - изведувач на
опитот)

МЕТЕОРОЛОШКИ ПОДАТОЦИ ОД НАЈБЛИСКАТА МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА

Година _____

Место на набљудување _____

Месец	Температура миним. максим. сред.	Влажност на возду- хот во mm	Врнежи и наводну- вање mm	Осветлу- вање, сая- ти	Друго
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					
VII					
VIII					
IX					
X					
XI					
XII					

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

302.

Врз основа на член 22 став 1 и член 24 став 2 од Зако-
нот за признавање на новосоздадените, одобрување да се
воведат во производство странски и заштита на сорти
земјоделски и шумски растенија („Службен лист на
СФРЈ”, бр. 38/80), Сојузниот комитет за земјоделство про-
пишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
СОРТИ НА ПОВЕКЕГОДИШНИ ЦВЕКИЊА (ТРАЈНИ-
ЦИ) НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА И ЗА
ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛ-
ТАТИТЕ ОД ИСПИТУВАЊЕТО ДОБИЕНИ НА ОПИТ-
НО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува единствениот метод
за испитување на сорти на повеќегодишни цвекиња (во на-
тамошниот текст: сорти) на опитно поле и во лаборатори-
ја и единствениот метод за обработка на резултатите од
испитувањето добиени на опитно поле и во лабораторија
заради признавање на новосоздадени односно одобрување
воведување во производство на странски сорти на повеќе-
годишни цвекиња (трајници - перени).

I. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ НА ОПИТНО ПОЛЕ

Член 2

Сортите се испитуваат на опитно поле на најмалку
четири локалитети во три производствени подрачја, и
тоа: во континентално, медитеранско и субалпско.

Член 3

Испитувањето на сорти на опитно поле се врши според
методот на случаен распоред на сорти (блок-систем),
и тоа: со 12 повторувања ако се испитуваат две сорти, со
осум повторувања ако се испитуваат три сорти, со шест

повторувања ако се испитуваат четири сорти и со пет по-
вторувања ако се испитуваат пет и повеќе сорти.

Изведувачот на опитот ги испитува сортите според
планот на разместувањето на сортите под шифри во блок-
системот.

При испитувањето на сортите на опитно поле се ут-
врдуваат големината на парцелата, растојанието меѓу ре-
довите и растојанието на парцелите и блоковите, и тоа:
- должина на основната парцела 1,2 m;
- широчина на основната парцела 1 m;
- површина на основната парцела 1,2 m².

Околу опитното поле мораат да се садат два реда
стандардни сорти на исто растојание, како заштитен по-
јас.

Член 4

При испитувањето на сортите како стандардна сорта
се зема сорта од иста група на припадност, со исто време
на цветање и бујност, што се определува според биолош-
ките својства и еколошките услови на локалитетите на
кои се поставува опитот.

При испитувањето на сортите се утврдуваат бројот,
изгледот и квалитетот на цветот и листот, стабилноста и
разновидноста на цветовите и можноста за размножување.

Член 5

Земјиштето на опитното поле треба да е уедначено
по конфигурација и по физички и хемиски особини и да не
е заразено од растителни болести и штетници.

Член 6

Семето и посадочниот материјал на испитуваните и
стандардните сорти мораат да бидат здрави, од иста ста-
рост и квалитет, што се докажува со уверение за здрав-
ствената состојба и со декларација за квалитетот и да се
произведени на ист локалитет и на ист начин.

Семето и посадочниот материјал на испитуваната и
стандардната сорта се подготвуваат за садење односно за
сеесе на идентичен начин и се сеат и садат во оптимален
рок, зависно од растителниот вид и од производственото
подрачје.

При испитувањето на сортите се применува соодвет-
на современа технологија на производство.

Член 7

Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле
изведувачот на опитот ги евидентира податоците за: хаби-
тусот на растението, градбата и бројот на пупките, форма-
та на цветовите, цветното стапало, периодичноста и број-
носта на цветањето, состојбата на цветањето, како и за
можноста за размножување.

Член 8

Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле
се утврдува отпорноста односно осетливоста на сортата
на растителни болести и штетници, односно на присуство
на растителни болести и штетници, и тоа:

1) отпорноста односно осетливоста на сортата на оп-
ределени болести и штетници според предлогот на созда-
вачот на сортата;

2) степенот на присуство на болести и штетници:

- Colletotrichum primulae;
- Pestalozzia macrotricha;
- Aphididae;
- Tetranychidae;
- Dytlenchus dipsaci;
- Thrips spp.;
- Phyllocoptes azaleae;
- Brevipalpus inornatus;
- Aphelenchoides spp.;
- Aspidiotus hedere;
- Eriosoma lanigerum;- Botrytis gladioli;
- Fusarium oxysporum;
- Heliothis armigera и др.

Отпорноста односно осетливоста на сортите се ут-
врдува во експериментални услови со примена, по потре-
ба, на вештачки инокулации, односно во полски услови -
без примена на хемиска заштита на сортата ако постојат
услови за нејзина инфекција.

Отпорноста односно осетливоста на испитуваната сорта и степенот на присуството на болести и штетници се оценува со оценки од 1 до 9, со тоа што оценките значат:

1 - сортата не е подложна на напад од болести и штетници, без симптоми на болести и штетници - степенот на оштетување 0%;

2 - сортата толерантна, присуство на болести и штетници (да се наведе кои) утврдено во траги - степенот на оштетување до 2%;

Толерантноста се утврдува во експериментални или полски услови, без спроведување на мерки за хемиска заштита, а притоа да постоеле услови за инфекција односно напад;

3 - сортата подложна на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот слаб, степенот на оштетување 2,1-5%;

4 - сортата слабо осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот уочлив, степенот на оштетување 5,1-10%;

5 - сортата средно осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот среден, степенот на оштетување 10,1-20%;

6 - сортата осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот изразен, степенот на оштетување 20,1-40%;

7 - сортата мошне осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот силен, степенот на оштетување 40,1-60%;

8 - сортата многу осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот многу силен, степенот на оштетување 60,1-80%;

9 - сортата особено осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот изразито силен, степенот на оштетување над 80,1%.

Под степен на присуство на болести и штетници се подразбира процентот на оштетување на растенијата или процентот на оштетување на растителните делови или бројот на штетни организми на дел од растението или на целото растение или на површина од 1 m², зависно од специфичноста на појавувањето на определени растителни болести и штетници.

Член 9

Ако во времето на испитувањето на сортите во две или повеќе повторувања преживеале помалку од 80% растенија од испитуваните сорти, добиените резултати се сметаат за неупотребливи.

II. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ ВО ЛАБОРАТОРИЈА

Член 10

При испитувањето на сорти во лабораторија се утврдуваат:

- стабилноста на бојата на цветовите;
- ртливоста на семето;
- енергијата на ртењето.

Лабораториските испитувања на сортите се вршат на просечна мостра од сите повторувања од еден локалитет во последната година на испитувањето.

III. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ДОБИЕНИ СО ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА

Член 11

Обработката на резултатите од испитувањето на сорти се врши со методот на анализа на варијансата и со LSD тест за нивото на ризикот од 5% и 1%, за следните обележја:

- број на пупки;
- број на цветови;
- должина и перидичност на цветањето.

За другите обележја на сортите, како што се формата на растението, можноста за размножување, осетливоста на растителни болести и штетници и абнотичките фактори, се пресметуваат аритметичката средина и коефициентот на варијацијата.

Резултатите од испитувањето на сортите по локалитети и по години се обработуваат преку двофакторијален опит а по локалитети и години заедно преку трифакторијален опит по планот на случаен блок-систем.

Оцената за значајноста на резултатите од испитувањата на сортите и локалитетот, годините и нивната интеракција се добива врз основа на анализа на варијансата и на LSD тест за нивото на ризикот од 5% и 1%.

За сите обележја за кои се пресметуваат просеците и коефициентите на варијацијата резултатите се обработуваат на следниот начин:

- при обработката на резултатите од едногодишни испитувања на сортите се пресметуваат просекот и коефициентот на варијацијата за секој локалитет посебно и за сите локалитети заедно;

- при обработката на резултатите од повеќегодишни испитувања на сортите се пресметуваат просекот и коефициентот на варијацијата за секоја година и секој локалитет посебно и за сите години и сите локалитети заедно.

Член 12

Во текот на испитувањето на сортите изведувачот на опитот ги евидентира општите податоци за испитувањето на сортите, резултатите од испитувањата на сортите на опитното поле, резултатите од испитувањето на сортите на отпорност односно на осетливост на болести и штетници, резултатите од испитувањето на сортите во лабораторија, метеоролошките и други податоци.

Податоците од став 1 на овој член се евидентираат на обрасците од 1 до 5 што се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Изведувачот на опитот е должен по еден примерок на обрасците од став 2 на овој член да чува трајно.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2730/8
1 декември 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

Образец 1

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата - изведувач на опи-
тот)

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА

1. Назив на културата _____
2. Назив на испитуваната сорта _____
3. Назив на опитното поле _____
4. Назив на локалитетот _____
5. Тип на земјиштето _____
6. Надморска височина _____
7. Положба и наклон на земјиштето _____
8. Претпосев _____
9. Подготвување на земјиштето _____
10. Вид и количина на ѓубриво и начин на ѓубрење _____
11. Нега на сортата _____
12. Површина на опитното поле (должина и широчина) _____

13. Број на повторувања _____
14. Број на засадени растенија од испитуваната сорта _____
15. Број на засадени растенија од стандардната сорта _____
16. Број на растенија од испитуваната сорта во берба _____
17. Број на растенија од испитуваната сорта во берба _____
18. Растојание меѓу редовите _____
19. Растојание внатре во редот _____
20. Податоци за садењето - датум на садењето, вид на садниците, начин на садење, потекло на садниците, уверение за здравствената состојба и за квалитетот, датум и начин на берба _____

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

Образец 2

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата - изведувач на опи-
тот)

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА НА
ОПИТНО ПОЛЕ

Назив на културата _____

2. Назив на испитуваната сорта _____
3. Година на испитувањето _____
4. Назив на опитното поле _____
5. Назив на локалитетот _____

Резултати од испитувањето на сортата

Назив на испитуваната сорта - повторување	број на цветови	боја на цветовите	должина на цвста на растение- цвстањето	зачесте- ност на цвстањето	изглед на растение- то

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

Образец 3

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата - изведувач на опи-
тот)

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА НА
ОТПОРНОСТ ОДНОСНО ОСЕТЛИВОСТ НА БОЛЕСТИ
И ШТЕТНИЦИ

1. Назив на културата _____
- Назив на испитуваната сорта _____
- Година на испитувањето _____
4. Назив на опитното поле _____
5. Назив на локалитетот _____

Болезни и штетници	Резултати од испитувањето на отпорноста на сортата во експериментал- ни услови	Интензитет на нападот во поле*	Забелешка**

1) Испитување на отпорноста односно осетливоста спрема определени болести

2) Утврдување на степенот на присуство на:
Colletotrichum primulae
Pestalotzia macrotricha
Aphididae
Tetranychidae
Dytiscus dispaci
Thrips spp.
Phyllocoptes azaleae
Brachymeria inornatus
Aphelenchoides spp.
Aspidiotus hederae
Eriosoma lanigerum
Botrytis gladioli
Fusarium oxysporum
Heliothis armigera

3) Други растителни болести и штетници

*) Оценувањето се врши според критериумите од член 9 на овој правилник со оценки од 1 до 9 во периодот на најинтензивно пројавување на болести и штетници.

**) Изведувачот на опитот на поле ги внесува во забелешката своите забелешки за отпорноста односно осетливоста на определени растителни болести и штетници.

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

Образец 4

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата - изведувач на опи-
тот)

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА ВО
ЛАБОРАТОРИЈА

1. Назив на културата _____
2. Назив на испитуваната сорта _____
3. Година на испитувањето _____
4. Назив на опитното поле _____
5. Назив на локалитетот _____

Резултати од испитувањето на сортата

Назив на испитуваната сорта - повторување	стабилност на бојата на цветовите	отливост на семето	енергија на ртењето	отпорност на транспорт

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

Образец 5

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата - изведувач на опы-
тот)

МЕТЕОРОЛОШКИ ПОДАТОЦИ ОД НАЈБЛИСКАТА МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА

Година _____

Место на набљудување _____

Месец	Температура			Влажност на возду- хот	Врнежи и наводну- вање mm	Освет- лување	Друго
	миним.	максим.	сред.				
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							
XI							
XII							

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

303.

Врз основа на член 22 став 1 и член 24 став 2 од Зако-
нот за признавање на новосоздадените, одобрување да се
ведат во производство странски и заштита на сорти
земјоделски и шумски растенија („Службен лист на
СФРЈ”, бр. 38/80), Сојузниот комитет за земјоделство про-
пишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
СОРТИ НА ЛУКОВИЧЕСТИ, ГОМОЛЕСТИ И РИЗОМ-
СКИ ЦВЕКИЊА НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРА-
ТОРИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ОБРА-
БОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТУВАЊЕТО ДО-
БИЕНИ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат единствениот ме-
тод за испитување на сорти на луковичести, гомолести и
ризомски цвекиња (во натамошниот текст: сорти) на
опитно поле и во лабораторија и единствениот метод за
обработка на резултатите од испитувањето добиени на
опитно поле и лабораторија, заради признавање на ново-
создадени односно одобрување да се воведат во производ-
ство странски сорти на луковичести, гомолести и ризом-
ски цве-
киња во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија.

I. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ НА ОПИТНО ПОЛЕ

Член 2

Сортите се испитуваат на опитно поле на најмалку
четири локалитети во три производствени подрачја, и тоа
континентално, медитеранско и субалпско.

Член 3

Испитување на сортите на опитно поле се врши по
метод на случаен распоред на сортите (блок-систем), и

тоа: со 12 повторувања ако се испитуваат две сорти, осум
повторувања ако се испитуваат три сорти, шест повтору-
вања ако се испитуваат четири сорти и пет повторувања
ако се испитуваат пет и повеќе сорти.

Изведувачот на опитот ги испитува сортите по пла-
нот за разместување на сорти под шифри во блок-систе-
мот.

При испитувањето на сортите на опитно поле се ут-
врдуваат големината на парцелата во повторувањата, рас-
стојанието меѓу редовите, густината на садењето, и тоа:
најмалиот број на растенија во опитот изнесува 500 парчи-
ња за сортите што се садат многу густо (Crocus), 300 парчи-
ња за сортите што се садат густо (Tulipa), 100 парчиња
за сортите во редок склоп (Gladiolus) и 50 парчиња за сор-
тите со многу редок склоп (Canna).

Околу опитното поле мораат да се садат два реда
стандардна сорта, на исто растојание, како заштитен по-
јас.

Член 4

При испитувањето на сортите како стандардни сорти
се земаат сорти од иста група на припадност, со исто вре-
ме на цветање и начин на размножување.

При испитувањето на сортите на цвекиња, посебно
внимание му се посветува на производството на цвекиња
со разновидни бои на цветовите кои траат подолго време.

Член 5

Земјиштето за опитното поле треба да биде уедначе-
но по конфигурацијата и по физичките и хемиските особини
и да не е заразно со растителни болести и штетници.

Член 6

Семето и посадочниот материјал на испитуваните и
стандардните сорти мораат да бидат здрави, со иста ста-
рост и квалитет, што се докажува со уверение за здрав-
ствената состојба и со декларација за квалитетот и да би-
дат произведени на ист локалитет и на ист начин.

Испитуваните и стандардните сорти се подготвуваат
за садење и се садат на ист начин и во оптимален рок, за-
висно од растителната сорта односно од производствено-
то подрачје.

При испитувањето на сортите се применува соодвет-
на современа технологија на производството.

Член 7

Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле
изведувачот на опитот ги евидентира податоците за коли-
чината на умножувањето на сортите, како и за брзината на
прирастот. Покрај тоа, се земаат и податоци за бројот и
крупноста на цветовите, должината на цветната рачка,
должината на цветањето и за квалитетот и стабилноста на
бојата и мирисот.

Член 8

Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле
се утврдуваат отпорноста односно осетливоста на сортата
на растителни болести и штетници, односно степенот на
присуство на најзначајните растителни болести и штетни-
ци, и тоа:

1) отпорноста односно осетливоста на сортата на оп-
ределени болести и штетници според предлогот на созда-
вачот на сортата;

2) степенот на присуство на болести и штетници:

- Botrytis spp. - мувла;
- Colletotrichum spp. - овенатост;
- Sclerotinia spp. - бел гнилеж;
- Fusarium spp. - гнилеж;
- Peronospora spp. - пепелница;
- Puccinia spp. - 'pfa;
- Rhizoctonia spp. - гнилеж;
- Uromyces spp. - 'pfa;
- Бактериоза;
- Вироци;
- Tetranishidae - грињ;
- Bityenchus dipsaci - нематоди на стеблото;
- Meloidogyne spp. - коренови нематоди, др. и степе-
ног на нивното присуство.

Отпорноста односно осетливоста на сортата се утврдува во експериментални услови со примена, по потреба, на вештачки инокулации односно во полски услови без примена на хемиска заштита на сортата, ако постојат услови за нејзина инфекција.

Отпорноста односно осетливоста на испитуваната сорта и степенот на присуство на болести и штетници се оценуваат со оценки од 1 до 9 и тоа:

1 – сортата не е подложна на напаѓање од болести и штетници, нема симптоми на болести и штетници – степенот на оштетување 0%;

2 – сортата е толерантна, присуство на болести и штетници (да се наведе на кои) утврдено во траги, степенот на оштетување до 2%;

3 – сортата подложна на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот слаб, степенот на оштетување 2,1–5%;

4 – сортата слабо осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот уочлив, степенот на оштетување 5,1–10%;

5 – сортата средно осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот среден, степенот на оштетување 10,1–20%;

6 – сортата осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот изразен, степенот на оштетување 20,1–40%;

7 – сортата мошне осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои) нападот силен, степенот на оштетување 40,1–60%;

8 – сортата многу осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот многу силен, степенот на оштетување 60,1–80%;

9 – сортата изразито осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот изразито силен степенот на оштетување над 80,1%.

Под степен на присуство на болести и штетници, во смисла на овој правилник, се подразбира процентот на оштетување на растенијата или процентот на оштетување на растителни делови или бројот на штетните организми на дел од растението или на целото растение или на површина од 1 m², зависно од специфичностите на појавувањето на определени растителни болести и штетници.

Член 9

Ако во време на евидентирањето на податоците во две или повеќе повторувања преживеале помалку од 80% растенија од испитуваните сорти, добиените резултати се сметаат за неупотребливи.

II. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ ВО ЛАБОРАТОРИЈА

Член 10

При испитувањето на сортите во лабораторија се утврдуваат:

- стабилноста на бојата на цветовите;
- трајноста на цветот преку водоодржливата способност на цветот;
- способноста за јаровизација на луковницата и гомолот;
- 'ртливоста и енергијата на 'ртењето – брзината на никнувањето;
- условите за никнење (светлина, мрак и температура).

Лабораториските испитувања на сортите се вршат на просечна мостра од сите повторувања од еден локалитет во последната година од испитувањето.

III. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ДОБИЕНИ СО ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИТЕ НА ОГЛЕДНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА

Член 11

Резултатите добиени со испитување на сортите се обработуваат по метод на анализа на варијансата и ЛСД тест за нивото на ризикот од 5% и 1% за следните обележја:

- број на цветовите и должина на цветањето;
- крупност на цветовите;
- брзина на прирастот;

- принос на цветовите;
- коефициент на умножувањето.

При обработката на резултатите од испитувањето на сортата, за својствата како што се бојата и мирисот на цветовите, енергијата на 'ртењето и брзината на никнењето, како и осетливоста на абиотички фактори, се пресметуваат аритметичката средина и коефициентот на варијацијата.

Резултатите од испитувањето на сортите по локалитети, како и по години се обработуваат преку двофакторијален опит, а по локалитети и години заедно – преку трофакторијален опит, по планот на случаен блок – систем.

Оцена на значајноста на резултатите од испитувањето на сортите и локалитетите, годините и нивната интеракција се добива врз основа на анализата на варијансата и ЛСД тест за нивото на ризикот од 5% и 1%.

За сите обележја за кои се пресметуваат просеките и коефициентите на варијацијата резултатите се обработуваат на следниот начин:

– при едногодишно испитување се пресметуваат просекот и коефициентот на варијацијата за секој локалитет посебно и за сите локалитети заедно;

– при повеќегодишно испитување се пресметуваат просекот и коефициентот на варијацијата за секоја година и секој локалитет посебно и за сите години и сите локалитети заедно.

Член 12

Во текот на испитувањето на сортите, изведувачот на опитот ги евидентира општите податоци од испитувањето на сортите, резултатите од испитувањето на сортите на опитно поле, резултатите од испитувањето на сортите на отпорност односно осетливост на болести и штетници, резултатите од испитувањето на сортите во лабораторија и метеоролошките и други податоци.

Податоците од став 1 на овој член се евидентираат на обрасците 1 до 5, кои се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Изведувачот на опитот е должен по еден примерок од образецот од став 2 на овој член да чува трајно.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2730/6

1 декември 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

Образец 1

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата – изведувач на
опитот)

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА

1. Назив на културата _____
2. Назив на испитуваната сорта _____
3. Назив на опитното поле _____
4. Назив на локалитетот _____
5. Тип на земјиштето _____
6. Надморска височина _____
7. Положба и наклон на земјиштето _____
8. Претпосев _____

9. Подготовка на земјиштето _____
10. Вид и количина на ѓубриво и начин на ѓубрење _____
11. Нега на сортата _____
12. Површина на опитното поле (должина и широчина) _____
13. Број на повторувања _____
14. Број на засадени растенија на испитуваната сорта _____
15. Број на засадени растенија на стандардната сорта _____
16. Број на растенија на испитуваната сорта во берба _____
17. Број на растенија на стандардната сорта во берба _____
18. Растојание меѓу редовите _____
19. Растојание во редот _____
20. Податоци за садењето – датум на садењето, вид на садниците, начин на садење, потекло на садниците, уверение за здравствената состојба и квалитетот, датум и начин на бербата _____

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

Образец 2

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата – изведувач на опи-
тот)

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА НА
ОПИТНО ПОЛЕ

1. Назив на културата _____
2. Назив на испитуваната сорта _____
3. Година на испитувањето _____
4. Назив на опитното поле _____
5. Назив на локалитетот _____

Резултати од испитувањето на сортата

Назив на испитуваната сорта – повторувања	број на големина цветови-на те	должина на цвето- вите	должина на цветна- та рачка	квалитет на цвета- њето и мирисот

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

Образец 3

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата – изведувач на опи-
тот)

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА НА
ОТПОРНОСТ ОДНОСНО ОСЕТЛИВОСТ НА БОЛЕСТИ
И ШТЕТНИЦИ

1. Назив на културата _____
2. Назив на испитуваната сорта _____
3. Година на испитувањето _____
4. Назив на опитното поле _____
5. Назив на локалитетот _____

Болезни и штетници

Резултати од испитувањето на
отпорност на сортата во експе-
риментални ус-
лови

Интензитет
на нападот
во поле*

Забелешка**

1) Испитување на отпор-
носта во однос на осет-
ливоста на определени
болести

–
–
–

2) Утврдување на степе-
нот на присуство на:

Botrytis spp.
Colletotrichum spp.
Fusarium spp.
Peronospora spp.
Puccinia spp.
Rhizocionio spp.
Sclerotinia spp.
Uromyces spp.

Бактериоза

Вирози

Tetronichidae

Ditylenchus dipsaci

Meloidogyne spp.

3) Други растителни бо-
лести и штетници

–
–
–

*) Оценувањето се врши според критериумите од член 8 на овој правилник,
со оценки од 1 до 9 во периодот на најинтензивно пројавување.

**) Изведувачот на опитот во поле во забелешката ги внесува своите забележувања за отпорноста односно осетливоста на определени растителни болести и штетници.

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

Образец 4

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата – изведувач на
опитот)

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА ВО
ЛАБОРАТОРИЈА

1. Назив на културата _____
2. Назив на испитуваната сорта _____
3. Година на испитувањето _____
4. Назив на опитното поле _____
5. Назив на локалитетот _____

Резултати од испитувањето на сортата

Назив на испитуваната сорта – повторувања	стабил- ност на испиту- ваната сорта – повто- рувања	водо- одржлива способ- ност на цветот	трајност на цветот	отливост на семето	енергија на 'ртење- то

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

Образец 5

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата - изведувач на опи-
тот)

МЕТЕОРОЛОШКИ ПОДАТОЦИ ОД НАЈБЛИСКАТА МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА

Месец _____

Место на набљудување _____

Месец	Температура			Мраз		Вреќи во mm	Број на сончеви денови
	миним.	максим.	сред.	прв	последен		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							
XI							
XII							

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување.

304.

Врз основа на член 22 став 1 и на член 24 став 2 од За-
конот за признавање на новосоздадените, одобрување да
се воведат во производство странски и заштита на сорти
земјоделски и шумски растенија („Службен лист на
СФРЈ”, бр. 38/80) Сојузниот комитет за земјоделство про-
пишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
СОРТИ НА РЕЖАНО ЦВЕКЕ НА ОПИТНО ПОЛЕ И
ВО ЛАБОРАТОРИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД
ЗА ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТУВА-
ЊЕТО ДОБИЕНИ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО
ЛАБОРАТОРИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува единствениот метод
за испитување на сортите на режано цвеќе (во натамошни-
от текст: сортите) на опитно поле и во лабораторија и за
единствениот метод за обработка на резултатите од испи-
тувањето добиени на опитно поле и во лабораторија, зара-
ди признавање на новосоздадените односно одобрување
да се воведат во производство странски сорти на режано
цвеќе во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија.

Под режано цвеќе се подразбираат сите растителни
видови и исушено цвеќе што исклучиво се одгледуваат и
користат за врзување, букети и аранжирање.

1. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ НА ОПИТНО ПОЛЕ

Член 2

Сортите се испитуваат на опитно поле на најмалку
три локалитета во три производствени подрачја, и тоа: во
континентално, медитеранско и субалпско.

Член 3

Испитувањето на сортите на опитно поле се врши по
методот на случаен распоред на сортите (блок-систем), и
тоа: 12 повторувања ако се испитуваат две сорти, осум по-
вторувања ако се испитуваат три сорти, шест повторува-
ња ако се испитуваат четири сорти и пет повторувања ако
се испитуваат пет и повеќе сорти.

Испитувањето на сортите на опитно поле трае:
- ако одгледувањето е во затворен простор - по ис-
клучок две години,
- ако одгледувањето е на отворено, на поле - три го-
дини.

Изведувачот на опитот ги испитува сортите по пла-
нот на разместувањето на сортите под шифри во блок-сис-
темот.

При испитувањето на сортите на опитно поле се ут-
врдуваат големината на парцелата во повторување, расто-
јанието меѓу редовите, растојанието меѓу парцелите и
блоковите, и тоа:

- должина на основната парцела 2 m;
- ширина на основната парцела 0,80-1,20 m;
- површина на основната парцела 1,60-2,40 m².

Околу опитното поле мора да се садат два реда стан-
дардна сорта на исто растојание, како заштитен појас.

Член 4

При испитувањето на сортите, како стандардна сорта
се зема сортата со исто време на цутење и иста група на
припадност и бујност, а според биолошките својства и
еколошките услови на локалитетите на кои се поставува
опитот.

Член 5

Земјиштето за опитното поле треба да биде уедначе-
но по конфигурацијата, физичките и хемиските својства и
да не е заразено со растителни болести и штетници.

Член 6

Семето и посадочниот материјал на испитуваните и
стандардните сорти мораат да бидат здрави, со иста ста-
рост и квалитет, што се докажува со уверение за здрав-
ствената состојба и со декларација за квалитетот, и да се
произведени на ист локалитет и на ист начин.

Семето и посадочниот материјал на испитуваната и
стандардната сорта се подготвуваат за садење на иденти-
чен начин и во опитнален рок, зависно од растителниот
вид и производственото подрачје.

При испитувањето на сортите се применува соодвет-
на современа технологија на производство.

Член 7

Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле
изведувачот на опитот евидентира податоци за: почетокот
и завршувањето на цутењето, начинот на бербата и прино-
сите, изгледот и бојата на цветовите и цветните рачки, бо-
јата и големината на цветните листови, чашичните листо-
ви и плодовите, начинот и времето на режењето и осветлу-
вањето, како и постојаноста на цветовите.

Член 8

Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле
се утврдува отпорноста односно осетливоста на сортата
на растителни болести и штетници, односно на присуство-
то на најзначајните растителни болести и штетници, и
тоа:

1) отпорноста односно осетливоста на сортата на оп-
ределени болести и штетници според предлогот на творе-
цот на сортата;

- 1) степенот на присуство на болести и штетници:
- *Alternaria* spp. - бенкичавост;
- *Botrytis* spp. - мувла;
- *Sclerotinia* spp. - бел гнилеж;
- *Phoma* spp. - гнилеж;
- *Fusarium* spp. - гнилеж;
- *Erysiphe* spp. - пепелиница;
- *Peronospora* spp. - пламеница;
- *Venticillium* spp. - овенувања;

- *Puccinia* spp. – 'nfa;
- *Uromyces* spp. –;
- *Bakteriozi*;
- *Virozi*;
- *Thrips* sp. – tripsi;
- *Tetranychus* spp. – grinja;
- *Ditylenchus dipsaci* – стеб. на нематоди и др.

Отпорноста односно осетливоста на сортата се утврдува во експериментални услови со примена, по потреба, на вештачки инокулации, односно во полски услови – без примена на хемиска заштита на сортата, ако постојат услови за нејзина инфекција.

Отпорноста односно осетливоста на испитуваната сорта и степенот на присуство на болести и штетници се оценува со оценки од 1 до 9, со тоа што оценките значат:

1 – сортата не е подложна на напад на болести и штетници, без симптоми на присуство на болести и штетници – степенот на оштетување 0%;

2 – сортата е толерантна, присуство на болести и штетници (да се наведе кои) утврдено во траги – степенот на оштетување до 2%.

Толерантноста се утврдува во експериментални или полски услови без спроведување мерки на хемиска заштита, а притоа да постоеле услови за инфекција односно напад;

3 – сортата е подложна на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот слаб – степенот на оштетување 2,1-5%;

4 – сортата слабо осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот уочлив – степенот на оштетување 5,1-10%;

5 – сортата средно осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот среден – степенот на оштетување 10,1-20%;

6 – сортата осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот изразен – степенот на оштетување 20,1-40%;

7 – сортата мошне осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот силен – степенот на оштетување 40,1-60%;

8 – сортата мошне осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот многу силен – степенот на оштетување 60,1-80%;

9 – сортата извонредно осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), напад посебно силен – степенот на оштетување над 80,1%.

Под степен на присуство на болести и штетници се подразбира процентот на оштетување на растенијата или процентот на оштетување на растителните делови или бројот на штетните организми на дел од растението или на целото растение или на површина од 1 m², зависно од специфичноста на појавувањето на определени расителни болести и штетници.

Член 9

Ако во време на евидентирањето на податоците во две или повеќе повторувања преживеале помалку од 80% растенија на испитуваните сорти, добиените резултати се сметаат неупотребливи.

II. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИТЕ ВО ЛАБОРАТОРИЈА

Член 10

При испитувањето на сортите во лабораторија се утврдуваат:

- 'ртливоста на семето;
- отпорноста преку водоодржливиата способност;
- осветлувањето и постојаноста на цветовите.

Лабораториските испитувања се вршат на просечна мостра со сите повторувања од еден локалитет во последната година на испитувањето.

III. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ДОБИЕНИ СО ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИТЕ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА

Член 11

Резултатите добиени со испитување на сортите се обработуваат со метод на анализа на варијансата и LSD тестот за нивото на ризикот од 5% и 1% за следните обележја:

- број на цветовите;
- број на листовите и пупките;
- постојаност на цветовите (број на денови);
- осветлување на растенијата по бројот на деновите.

За другите обележја на сортите, како што се: форма на пупките, миризба на цветовите, осетливост на растителни болести и штетници и на абнотички фактори, се пресметуваат аритметичката средина и коефициентот на варијацијата.

Резултатите од испитувањето на сортите по локалитети и години се обработуваат преку двофакторијален опит, а по локалитети и години заедно – преку трифакторијален опит по планот на напдно случаен блок-систем.

Оцена на значајноста на резултатите од испитувањето меѓу сортите и локалитетите и годините и нивната интеракција се оценува, врз основа на анализа на варијансата и LSD тестот, за нивото на ризикот од 5% и 1%.

За сите обележја за кои се пресметуваат просеците и коефициентите на варијацијата резултатите се обработуваат на следниот начин;

– кај резултатите на едногодишните испитувања на сорти се пресметуваат просекот и коефициентот на варијацијата за секој локалитет посебно и за сите локалитети заедно;

– кај резултатите на повеќегодишните испитувања на сорти се пресметуваат просекот и коефициентот на варијацијата за секоја година и секој локалитет посебно и за сите години и сите локалитети заедно.

Член 12

Во текот на испитувањето на сортите изведувачот на опитот ги евидентира општите податоци од испитувањето на сортите, резултатите од испитувањето на сортите на опитно поле, резултатите од испитувањето на сортите на отпорност односно на осетливост на болести и штетници, резултатите од испитувањето во лабораторија и метеоролошките податоци.

Податоците од став 1 на овој член се евидентираат на обрасците од 1 до 5 што се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Изведувачот на опитот е должен трајно да чува по еден примерок од обрасците од став 2 на овој член.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2730/11

1 декември 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вуков, с. р.

Образец 1

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата – изведувач на
опитот)

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА

1. Назив на културата _____
2. Назив на испитуваната сорта _____
3. Назив на опитното поле _____
4. Назив на локалитетот _____
5. Тип на земјиштето _____
6. Надморска височина _____

Образец 3

7. Положба и наклон на земјиштето _____
8. Претпосев _____
9. Подготовка на земјиштето _____
10. Вид и количество на ѓубривото и начин на ѓубрење _____
11. Нега на сортата _____
12. Површина на опитното поле (должина и ширина) _____
13. Број на повторувањата _____
14. Број на засадените растенија на испитуваната сорта _____
15. Број на засадените растенија на стандардната сорта _____
16. Број на растенијата на испитуваната сорта во берба _____
17. Број на растенијата на стандардната сорта во берба _____
18. Растојание меѓу редовите _____
19. Растојание внатре во редот _____
20. Податоци за садењето – датум на садењето, вид на садниците, начин на садењето, потекло на садниците, уверение за здравствената состојба и квалитетот, датум и начин на бербата _____

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

Образец 2

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата – изведувач на
опитот)

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА НА ОПИТНО ПОЛЕ

1. Назив на културата _____
2. Назив на испитуваната сорта _____
3. Година на испитувањето _____
4. Назив на опитното поле _____
5. Назив на локалитетот _____

Назив на испитуваната сорта – повторувања	Резултати од испитувањето на сортата	
	број на цветовите и глемина во mm	боја на листовите и цветовите големина во mm

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата – изведувач на
опитот)

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА НА ОТПОРНОСТ ОДНОСНО ОСЕТЛИВОСТ НА БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

1. Назив на културата _____
2. Назив на испитуваната сорта _____
3. Година на испитувањето _____
4. Назив на опитното поле _____
5. Назив на локалитетот _____

Болеести и штетници	Резултати од испитувањето на отпорноста на сортата во експериментал- ни услови		Интензитет на нападот во поле*	ЗАБЕЛЕШ- КА**

1) Испитување на отпор-
носта, односно осетливоста
спрема определени болести

2) Утврдување на степенот
на присуство на:

Alternaria spp.
Botrytis spp.
Sclerotinia spp.
Erysiphae spp.
Fusarium spp.
Peronospora spp.
Phoma spp.
Puccinia spp.
Ventricilium spp.
Uromyces spp.
Бактериозе spp.
Вирозе spp.
Thrips spp.
Tetranychus spp.
Ditylenchus dipsaci
3) Други растителни
болести и штетници

- * Оценување се врши според критериумите од член 8 на овој правилник со
оценки од 1 до 9 во периодот на најинтензивно пројазување.
- ** Изведувачот на опитот на поле во забелешката ги внесува своите забелешкувања за отпорноста односно осетливоста на определени растителни
болести и штетници.

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

Образец 4

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата – изведувач на
опитот)

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА ВО ЛАБОРАТОРИЈА

1. Назив на културата _____
2. Назив на испитуваната сорта _____
3. Година на испитувањето _____

4. Назив на опитното поле _____

5. Назив на локалитетот _____

Назив на испитуваната сорта – повторувања	Резултати од испитувањето на сортата				Друго
	отливност на семето	стабилност на цветовете	водоодржлива отпорност на цветовете		

Раководител на организацијата на здружен труд која врши испитување,

Образец 5

(назив на организацијата на здружен труд која врши испитување на сортата – изведувач на опитот)

МЕТЕОРОЛОШКИ ПОДАТОЦИ ОД НАЈБЛИСКАТА МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА

Година _____

Место на набљудување _____

Месец	Температура			Мраз прв последен	Врнежи во мм.	Број на сончеви денови
	миним.	максим.	средна			
I						
II						
III						
IV						
V						
VI						
VII						
VIII						
IX						
X						
XI						
XII						

Раководител на организацијата на здружен труд која врши испитување,

305.

Врз основа на член 22 став 1 и член 24 став 2 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/80), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ СОРТИ НА РУЖИ И ПОДЛОГИ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТУВАЊЕТО ДОБИЕНИ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува единствениот метод за испитување сорти на ружи, освен на ружи за режење (во натамошниот текст: сорти) и подлоги, во саксии и под стакло, на оптно поле и во лабораторија и единствениот метод за обработка на резултатите од испитувањето добиени на опитно поле и во лабораторија, заради признавање на новосоздадени односно одобрување да се воведат во производство странски сорти на ружи и подлоги во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

I. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ И ПОДЛОГИ НА ОПИТНО ПОЛЕ

Член 2

Сортите се испитуваат на опитно поле на најмалку четири локалитета во три производствени подрачја, и тоа: во континентално, медитеранско и субалпско.

Член 3

Испитувањето на сорти на опитно поле се врши по метод на случаен распоред на сортите (блок-систем), и тоа: 12 повторувања ако се испитуваат две сорти, осум повторувања ако се испитуваат три сорти, шест повторувања ако се испитуваат четири сорти и пет повторувања ако се испитуваат пет и повеќе сорти.

Изведувачот на опитот ги испитува сортите по планот за разместување на сортите под шифри во блок-системот.

При испитувањето на сортите и подлогите на опитното поле се утврдуваат големините на парцелите во повторувањето, растојанието помеѓу редовите, растојанието помеѓу парцелите и блоковите, и тоа:

- 1) Сорта
 - број на растенијата во повторување 10
 - број на матичните стебла и подлоги 4
 - растојание помеѓу редовите 45 × 45 cm
 - број на ружи на 1 m² 4–5 парц.
 - површина на основната парцела 4–5 m²
- 2) Подлога
 - број на матичните стебла на подлогите 4
 - растојание на садењето на матичните стебла 4 × 5 m
 - број на сеаниците – подлогите 100
 - растојание на садењето на сеаниците 17 × 100 cm

Околу опитното поле мора да се садат два реда стандардни сорти на исто растојание, како заштитен појас.

Член 4

При испитувањето на сортите, како стандардна сорта се зема сорта од иста време на цветање и иста група на бујност.

При испитувањето на подлогите, за стандардни подлоги се земаат подлоги со слична бујност и начин на размножување и калемене по ист метод и врз иста подлога.

При испитувањето на сортите се утврдува бројот, изгледот и квалитетот на цветот и на листот, стабилноста и разновидноста на цветовете и можноста за размножување.

Член 5

Земјиштето за опитното поле треба да е уедначено по конфигурацијата и физичките и хемиските особини и да не е заразено со растителни болести и штетници.

Член 6

Посадочниот материјал на испитуваните и стандардните сорти и подлоги мора да биде здрав и од иста старост и квалитет, што се докажува со уверение за здрав

стената состојба и со декларација за квалитетот и да е произведен на ист начин.

Испитувањите и стандардните сорти и подлоги се подготвуваат за садење на идентичен начин и во оптимален рок, зависно од видот на растението и производственото подрачје.

При испитувањето на сортите и подлогите се применува соодветна современа технологија на производството.

Член 7

Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле изведувачот на опитот ги евидентира податоците за бројот на цветовите, за крупноста на цветовите, должината на цветната рачка, должината на цветањето, квалитетот на бојата и миризбата и стабилноста на бојата и миризбата.

При испитувањето на подлогата на матично растение се евидентираат податоците за трнливоста, приносот и ртењето на семето и отпорноста на абиотички фактори (ниска и висока температура и осетливост на заситеност на воздухот со влага).

При испитувањето на подлогата – сеанецот, се евидентираат податоците за разгранетоста на кореновиот систем, должината на кореновиот врат, трнливоста на фиданките, должината на траењето на калемењето, афинитетот спрема племката, компатибилноста, векот на траењето на садницата и погодноста за одгледување во заштитен простор.

Член 8

Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле се утврдува отпорноста односно осетливоста на сортата на растителни болести и штетници, односно на присуство на најзначајните растителни болести и штетници, и тоа:

1) отпорност односно осетливост на сортата на определени болести и штетници, според предлогот на создавачот на сортата;

2) степен на присуство на болести и штетници:

- *Sphaerotheca pannosa* Lev;
- *Merssonina rosae* Dica;
- *Phragmidium mucedonatum* Sch;
- *Peronospora sparsa* Berk;
- *Veticilium* spp;
- *Tetranychus urticae* Koch;
- *Aphidae* и др.

Отпорноста односно осетливоста на сортата се утврдува во експериментални услови со примена, по потреба, на вештачки инокулации, односно во полски услови без примена на хемиска заштита на сортата, ако постојат услови за нејзина инфекција.

Отпорноста односно осетливоста на испитуваната сорта и степенот на присуство на болести и штетници се оценуваат со оценките од 1 до 9, со тоа што оценките значат:

1 – сортата не е подложна на напад на болести и штетници, без симптоми на болест и штетници – степенот на оштетување 0%;

2 – сортата толерантна, присуство на болести и штетници (да се наведе на кои) е утврдено во траги, степенот на оштетување до 2%;

Толерантноста се утврдува во експериментални или полски услови, без спроведување на мерки на хемиска заштита, а притоа да постоеле услови за инфекција односно напад;

3 – сортата подложна на болести и штетници (да се наведе кои), нападот слаб, степенот на оштетување 2,1–5%;

4 – сортата слабо осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот уочлив, степенот на оштетувањето, 5,1–10%;

5 – сортата средно осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот среден, степенот на оштетување 10,1–20%;

6 – сортата осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот изразен, степенот на оштетување 20,1–40%;

7 – сортата многу осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот силен, степенот на оштетување 40,1–60%;

8 – сортата многу осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот многу силен, степенот на оштетување 60,1–80%;

9 – сортата посебно осетлива на болести и штетници (да се наведе на кои), нападот особно силен, степенот на оштетување над 80,1%.

Под степен на присуство на болести и штетници се подразбира процентот на оштетувањето на растенијата или процентот на оштетувањето на растителните делови или број на штетните организми на дел од растението или на целото растение или на површина од 1 m², зависно од специфичноста на појавување на определени растителни болести и штетници.

Член 9

Ако во времето на барењето на цветовите во две или повеќе повторувања преживеале помалку од 80% растенија на испитуваните сорти односно подлоги, добиените резултати се сметаат како неупотребливи.

II. ИСПИТУВАЊА НА СОРТИТЕ ВО ЛАБОРАТОРИЈА

Член 10

При испитувањето на сортите во лабораторија се утврдуваат:

- трајноста на цветот преку водоодржливата способност на цветот и листот кај сортите наменети за режење;
- трајноста на садниците во услови на складирање;
- брзината на дехидрација до овување;
- трливоста и дормантноста на семето на матичните растенија.

Лабораториски испитувања на сортите и на подлогите се вршат на просечна мостра на сите повторувања од еден локалитет, во последната година на испитувањето.

III. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ДОБИЕНИ СО ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ И ПОДЛОГИ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА

Член 11

Резултатите добиени со испитување на сортите и подлогите се обработуваат по метод на анализа на варијансата и LSD тестот за нивото на ризикот од 5% и 1%, за следните обележја:

- број на цветови;
- крупност на цветовите;
- должина на цветната рачка;
- должина на кореновиот врат;
- број на трновите (трнливост).

За другите обележја на сортите и подлогите како што се: век на траењето на садницата, должина на калемењето, компатибилност на растенијата спрема племката, осетливоста на растителни болести и штетници и абиотички фактори, се пресметуваат аритметичката средина и коефициентот на варијацијата.

Резултатите од испитувањето на сортите по локалитети и години се обработуваат преку двофакторијален опит, а по локалитетите и годините заедно – преку трофакторијален опит по метод на случаен распоред (блок-систем).

Значајноста на резултатите од испитувањето помеѓу сортите и локалитетите и годините и нивната интеракција се добива врз основа на анализа на варијансата и на LSD тестот за нивото на ризик од 5% и 1%.

За сите обележја за кои се пресметуваат просеците и коефициентите на варијацијата резултатите се обработуваат на следниот начин:

– кај резултатите од едногодишно испитување на сортите се пресметуваат просекот и коефициентот на варијацијата за секој локалитет посебно и за сите локалитети заедно;

– кај резултатите од повеќегодишно испитување на сортите се пресметуваат просекот и коефициентот на варијацијата за секоја година и за секој локалитет посебно и за сите години и сите локалитети заедно.

Член 12

Во текот на испитувањето на сортите и подлогите изведувачот на опитот ги евидентира општите податоци на испитувањето на сортите и подлогите, резултатите на испитувањето на сортите на опитното поле, резултатите на испитувањето на сортите на отпорност односно осетли-

вост на болести и штетници, резултатите на испитувањето на сортите во лабораторија и метеоролошките податоци од најблиската метеоролошка станица и други податоци.

Податоците од став 1 на овој член се евидентираат на обрасците 1 до 5 што се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Изведувачот на опитот е должен по еден примерок од обрасците од став 2 на овој член трајно да чува.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2730/12
1 декември 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

Образец 1

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата - изведувач на опи-
тот)

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА

1. Назив на културата _____
2. Назив на испитуваната сорта _____
3. Назив на стандардната сорта односно подлогата _____
4. Назив на опитното поле _____
5. Назив на локалитетот _____
6. Тип на земјиштето _____
7. Надморска височина _____
8. Положба и наклон на земјиштето _____
9. Претпосев _____
10. Подготвување на земјиштето _____
11. Вид на количина на губривото и начин на губрење _____
12. Нега на сортата _____
13. Површина на опитното поле (должина и широчина) _____
14. Број на повторувањата _____
15. Број на посадените растенија на испитуваната сорта односно подлога _____
16. Број на посадените растенија на стандардната сорта односно подлога _____
17. Број на растенијата на испитуваната сорта односно подлога во бербата _____
18. Број на растенијата на стандардната сорта односно подлога во бербата _____
19. Растојание помеѓу редовите _____
20. Растојание внатре во редот _____
21. Податоци за садењето - датумот на садењето, видот на садниците, начинот на садењето, потеклото на посадочниот материјал, уверението за здравствената состојба и квалитетот, датумот и начинот на бербата _____

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

Образец 2

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата - изведувач на опи-
тот)

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА И НА ПОДЛОГАТА НА ОПИТНО ПОЛЕ

1. Назив на културата _____
2. Назив на испитуваната сорта _____
3. Година на испитувањето _____
4. Назив на опитното поле _____
5. Назив на локалитетот _____

Резултати од испитувањето на сортата

Назив на испитуваната сорта - повторувања	број на цетови	големина на цетовите во mm,	должина на цетната рачка во mm	боја на цетови- те
--	-------------------	-----------------------------------	---	--------------------------

Резултати од испитувањето на сортата

Назив на испитува- ната сорта - повто- рувања	погодност за одгле- дање во коренови- от систем	разгран- тост на коренови- от систем	трлинзост на фала- ките	афијанет спрема бла- городниот (пламката)
---	---	---	-------------------------------	--

Раководител на организацијата на
здружен труд која врши испитување,

Образец 3

(назив на организацијата на
здружен труд која врши испитува-
ње на сорте - изведувач на опитот)

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА НА ОТПОРНОСТ ОДНОСНО ОСЕТЛИВОСТ НА БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

1. Назив на културата _____
2. Назив на испитуваната сорта _____
3. Година на испитувањето _____
4. Назив на опитното поле _____
5. Назив на локалитетот _____

Образец 5

Болести и штетници	Резултати од испитувањето на отпорноста на сортата во експериментални услови	Интензитет на нападот во поле*	Забелешка**
--------------------	--	--------------------------------	-------------

1) Испитување на отпорноста односно на осетливоста кон определени болести

-
-

2) Утврдување на степенот на присуството на:
Sphaerotheca pannosa
Marssonina rosae
Peronospora sparsa
Phragmidium mucronatum
Verticillium spp.
Aphidae
Tetranychus urticae
3) Други растителни болести и штетници

-
-

*) Оценувањето се врши според критериумите од член 8 на овој правилник со оценки од 1 до 9 во периодот на најинтензивно пројавување.

**) Изведувачот на опитот на поле во забелешката внесува свои забелешки за отпорноста односно осетливоста на определени растителни болести и штетници.

Раководител на организацијата на здружен труд која врши испитување,

(назив на организацијата на здружен труд која врши испитување на сортата - изведувач на опитот)

МЕТЕОРОЛОШКИ ПОДАТОЦИ ОД НАЈБЛИСКАТА МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА

Година _____

Место на набљудување _____

Месец	Температура миним. максим. сред.	Мраз прв последен	Врнежи во mm	Број на сончеви денови
I				
II				
III				
IV				
V				
VI				
VII				
VIII				
IX				
X				
XI				
XII				

Раководител на организацијата на здружен труд која врши испитување,

Образец 4

(назив на организацијата на здружен труд која врши испитување на сортата - изведувач на опитот)

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА ВО ЛАБОРАТОРИЈА

- Назив на културата _____
- Назив на испитуваната сорта _____
- Година на испитувањето _____
- Назив на опитното поле _____
- Назив на локалитетот _____

Резултати од испитувањето на сортата				
Назив на испитуваната сорта - повторувања	трајност на цветот	брзина на дехидрацијата	должина на траењето на складирањето	ртливост на семето

Раководител на организацијата на здружен труд која врши испитување,

306.

Врз основа на член 19 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/89), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НАДОМЕСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД КОИ СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, ЗА ИЗВРШЕНИ БЕСПЛАТНИ И ПОВЛАСТЕНИ ПРЕВОЗИ НА ЛИЦА ВО 1989 ГОДИНА

1. На организацијата на здружен труд која се занимава со превоз на патници во јавниот сообраќај (во латамошниот текст: сообраќајна организација), во 1989 година ѝ се исплатува надомест за извршени превози на лица кои, врз основа на сојузни закони, имаат право на бесплатно, односно повластено возење во патничкиот сообраќај, со поднесување на барање за исплата на тој надомест. Барањето се поднесува по истекот на месецот во кој е извршено повластеното возење.

Барањето за исплата на надомест сообраќајната организација го поднесува до службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка.

2. Кон барањето за исплата на надомест сообраќајната организација приложува, во два примерока, преглед на извршените повластени возења, составен врз основа на издадените возни исправи (билети) за повластено возење.

Прегледот на извршените повластени возења од став 1 на оваа точка се составува на Образецот ПВ, кој е составен дел на оваа наредба.

3. Кога службата на општественото книговодство од точка 1 став 2 на оваа наредба ќе утврди дека пресметката во прегледот на извршените повластени возења е исправна, а барањето за исплата на надомест основано, испоставува налог со кој го одобрува износот на надоместот во корист на жиро-сметката на сообраќајната организација, а на товар на сметката 60811-630-112 - жиро-сметка за извршување на Буџетот на федерацијата за 1989 година, позиција 271 - Средства за покривање на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај.

4. Еден примерок од прегледот на извршените повластени возења од точка 2 став 1 на оваа наредба, заедно со налогот од точка 3 на оваа наредба, службата на општественото книговодство од точка 1 став 2 на оваа наредба доставува до Службата на општественото книговодство на Југославија, која врз основа на тој преглед и налогот ѝ ги дозачува средствата на сообраќајната организација.

Службата на општественото книговодство на Југославија води евиденција за надоместите исплатени во претходниот месец, по гранките на сообраќајот и по категориите на корисници на повластици, според Образецот ПВ.

5. За исплата на надомести за повластено возење на југословенските железници, Заедницата на југословенските железници поднесува заедничко барање за сите железнички транспортни организации на здружен труд, кон кое приложува месечен преглед на извршените повластени возења, според Образецот ПВ.

6. По исклучок од одредбите на оваа наредба, надомест за бесплатен превоз на членови на Претседателството на СФРЈ, членови на Советот на федерацијата, делегати

на Собранието на СФРЈ и членови на Сојузниот извршен совет ѝ се исплатува на Заедницата на југословенските железници за сите железнички транспортни организации на здружен труд во паушален износ. Висината на тој надомест се утврдува со договор што го склучуваат претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски и претставник на Заедницата на југословенските железници, врз основа на бројот на корисниците на повластици, проценетиот број на патувања, проценетиот просечен превозен пат и износот на редовната цена на возната карта на просечниот превозен пат за едно патување во 1988 година.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-362/1
17 март 1989 година
Белград

Сојузен
секретар за финансии,
Бранимир Зекал, с. р.

Образец ПВ

Назив на сообраќајната организација

Гранка на сообраќајот

ПРЕГЛЕД

на извршените бесплатни и повластени превози на лица во месец _____ 1989 година, за кои се бара исплата на надомест врз основа на Наредбата за начинот на исплатување надомест на организациите на здружен труд кои се занимаваат со превоз на патници за извршени бесплатни и повластени превози на лица во 1989 година

Реден број	Категорија на корисникот на повластица	Број на објавата	Релација на превозот	Процент на повластицата	Цена на билетот	Износ за наплата
1	2	3	4	5	6	7
1	Членови на Претседателството на СФРЈ, делегати на Собранието на СФРЈ и членови на Сојузниот извршен совет					
2	Членови на Советот на федерацијата					
3	Народни херои					
4	Носители на „Партизанска споменица 1941“					
5	Борци на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година					
6	Лица одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, орден Бел орел со мечеви и Златен медал на Обилиќ, востановена во Црна Гора 1851 година					
7	Воени инвалиди и уживатели на семејна инвалиднина					

ВКУПНО ЗА НАПЛАТА:

Дека овој преглед е составен врз основа на издадените возни исправи за повластено возење во патничкиот сообраќај тврдат:

(место и датум)

(Шеф на сметководството)

(Индивидуален работоводен орган односно претседател на колегијалниот работоводен орган)

307.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/89), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА РОКОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПРИХОДИТЕ ШТО ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ГИ ОСТВАРУВААТ СО СВОЈАТА ДЕЈНОСТ ВО 1989 ГОДИНА

1. Органите и организациите на федерацијата кои со својата дејност остваруваат приходи се должни до 15-ти во месецот, за претходниот период, да му достават на Сојузниот секретаријат за финансии извештај за остварените приходи.

2. Извештајот од точка 1 на ова упатство треба да содржи: план на приходите за тековната година; салдо на ненаплатените побарувања по завршната сметка (од поранешните години – по години); вкупен износ на утужените побарувања; пренесени парични средства од претходната година; фактурирани услуги во тековната година; наплатени побарувања од поранешните години; наплатени побарувања од тековната година; износ на ненаплатените побарувања од тековната година; износ на средствата наплатени во буџетот на федерацијата до крајот на извештајниот период; состојба на средствата на евидентната сметка последниот ден во периодот за кој се доставува извештајот и салдо на утужените побарувања.

3. Извештајот за остварените приходи на сојузните органи и организации се доставува до Сојузниот секретаријат за финансии на Образецот и, кој е отпечатен кон ова упатство и претставува негов составен дел.

4. Извештајот за остварените приходи го потпишуваат функционерот кој раководи со сојузниот орган односно сојузната организација и сметкополагачот.

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 7-4259
28 март 1989 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Бранимир Зекал, с. р.

Образец и

(датум)

(број)

1. Назив на органот односно организацијата на федерацијата _____

2. Број на евидентната сметка _____

3. Број на сметката на која се уплатува приходот _____

4. Имиња на одговорните лица за составувањето на извештајот _____

5. Број на телефонот _____

6. Период за кој се доставуваат податоците _____

7. Орган односно организација на федерацијата која остварува приход од _____

8. Основ за остварување на приходите _____

9. План на приходите за тековната година _____

10. Слаго на ненаплатените побарувања по завршната сметка (да се разграничи по години-од која година потекнува салдото на ненаплатените побарувања) _____

Година _____

Износ _____

11. Вкупен износ на утужените побарувања _____

12. Пренесени парични средства од претходната година _____

13. Фактурирани услуги во тековната година _____

14. Вкупни побарувања (10 + 13) _____

15. Наплатени побарувања од поранешните години _____

16. Наплатени побарувања од тековната година _____

17. Наплатено по основ на утужени побарувања _____

18. Салдо на ненаплатените побарувања од тековната година (13 – 16) _____

19. Уплатено во буџетот на федерацијата до крајот на извештајниот период _____

20. Состојба на средствата на евидентната сметка последниот ден во периодот за кој се доставува извештајот _____

21. Салдо на сметката на утужените побарувања (11 – 17) _____

(потпис на сметкополагачот)

(потпис на функционерот
М.П. кој раководи со органот
односно организацијата
на федерацијата)

308.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/86, 43/86, 87/87 и 16/89), сојузниот секретар за земјоделство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, пропишува

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ

1. Во Упатството за потребната документација за остварување право на средства за регрес за вештачки губри-

ва, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/88 и 17/89), по точка 1 се додава точка 1а, која гласи:

„1а

По исклучок, од точка 1 одредба под 2 за количества на вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе, продадени до 31 март 1989 година по фактури на кои не е извршено намалување за износот на регресот, кон фактурата односно фактурите за продадените количества, се доставува книжно писмо во кое е назначен бројот на фактурата односно броевите на фактурите по кои дополнително се одобрува износот на регресот.”

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 203/1
30 март 1989 година
Белград

Сојузен секретар за
земјоделство,
д-р Стево Мирјаниќ, с. р.

309.

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81, 41/83 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И НА ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА, ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИ-ОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА

1. Месечните парични износи на личната инвалиднина, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна инвалиднина, додатокоот за неџа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додатокоот утврдени со Наредбата за конечно утврдување на месечните парични износи на личната инвалиднина, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна инвалиднина, додатокоот за неџа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додатокоот за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89), се зголемуваат според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за јануари 1989 година во однос на 1988 година за 115% и од 1 јануари 1989 година изнесуваат:

1) личната инвалиднина:	
Група	Динари
I	1.544.860
II	1.119.570
III	847.040
IV	625.520
V	445.390
VI	276.060
VII	186.770
VIII	90.060
IX	67.210
X	45.430

2) семејната инвалиднина и зголемената семејна инвалиднина:	
– за еден корисник на семејна инвалиднина (член 36 став 2 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) ...	100.580
– за еден корисник на семејна инвалиднина што тоа право го остварува како член на семејство на паднат борец (член 36 став 3 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци)	201.130

– зголемената семејна инвалиднина (член 39 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци)	536.380
3) додатокоот за неџа и помош од страна на друго лице:	
– за прв степен	1.324.400
– за втор степен	1.018.840
– за трет степен	713.260
4) ортопедскиот додатокоот:	
– за прв степен	446.920
– за втор степен	341.100
– за трет степен	219.690
– за четврт степен	106.300

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 137
27 март 1989 година
Белград

Сојузен секретар за
труд, здравство,
боречки прашања
и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

310.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), член 10а став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 10 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА ОД 1 ЈАНУАРИ 1989 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на највисокиот износ до кој може да се определи пензијата и додатокоот кон пензијата од 1 јануари 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/89) во точка 1 бројот: „3.924.590” се заменува со бројот: „4.479.100”.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 138
27 март 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

311.

Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА**

1. Височината на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на височината на постојаното месечно парично примање за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за јануари 1989 година во однос на 1988 година за 115% и од 1 јануари 1989 година изнесува 1,077.540 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 139
27 март 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

312.

Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните права на носителите „Партизанска споменица 1941” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 61/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 61/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА**

1. Височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” и Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на височината за определување на основот на постојаното месечно парично примање за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за јануари 1989 година во однос на 1988 година за 115% и од 1 јануари 1989 година изнесува 1,077.540 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 140
27 март 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

313.

Врз основа на член 3а став 4 од Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА**

1. Височината на основот за определување на боречкиот додаток, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на основот за определување на боречкиот додаток за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за јануари 1989 година во однос на 1988 година за 115% и од 1 јануари 1989 година изнесува 1,077.540 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 165
27 март 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

314.

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86, 3/88 и 59/88), член 12 ст. 2 и 3 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 61/82 и 40/84), член 64а и член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НАПЛАТАТА И ПЛАЌАЊЕТО ВО РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО МОЖАТ ДА СЕ ИЗВРШАТ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ И ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НАПЛАТАТА ВО ЈУГОСЛАВИЈА СЕ ВРШИ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, СТРАНСКИ ЧЕКОВИ И КРЕДИТНИ ПИСМА

1. Во Одлуката за условите под кои наплата и плаќањето во работењето со странство можат да се извршат во ефективни странски пари и за условите под кои наплата во Југославија се врши во ефективни странски пари, странски чекови и кредитни писма („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/87 и 43/88) во точка 3 став 1 по зборовите: „стоковен и патнички промет”, се додаваат зборовите: „и организациите на здружен труд што даваат итна медицинска помош”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 27
23 март 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

315.

Врз основа на член 22 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено-то монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА СРЕДСТВАТА ДЕПОНИРАНИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

1. Во Одлуката за каматните стапки на средствата депонирани кај Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/86, 70/87, 86/87, 29/88, 53/88, 65/88 и 10/89) точка 1 став 1 одредбата под 1 се менува и гласи:

„1) на средствата на задолжителната резерва на банките, и тоа:

– на средствата на задолжителната резерва што се издвојува на депозитите орочени на три месеци и повеќе месеци, на средствата прибавени со издавање хартии од вредност со рок за враќање од три месеци и повеќе месеци и на депозитите и другите средства наменети за станбена изградба – по стапка во височина од 70% од есконтната стапка на Народната банка на Југославија;

– на средствата на задолжителната резерва што се издвојува на депозитите на населението по видување и орочени до три месеци – по стапка во височина од 12% од есконтната стапка на Народната банка на Југославија.”

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 11 април 1989 година.

О. бр. 25
17 март 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
гувернер на Народната
банка на Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

316.

Врз основа на член 296д од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 75/87 и 69/88), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

ИНДЕКС НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ

ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА МАРТ 1989 ГОДИНА

1-3 1989
Ø 1988

СФР Југославија	253,8
СР Босна и Херцеговина	253,0
СР Македонија	249,8
СР Словенија	251,5
СР Србија	253,6
САП Војводина	245,7
САП Косово	244,1
СР Хрватска	255,1
СР Црна Гора	242,2

Забелешка: Основните организации со седиште на територијата на СР Србија надвор од териториите на САП можат да применуваат индекс на животните трошоци 258,1, а кој е пресметан врз база на податоците за овие територии.

Бр. 001-1323/1
30 март 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Грушковик, с. р.

317.

Врз основа на член 84 точ. 5 до 7 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/89), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИ НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО

ВО МАРТ 1989 ГОДИНА ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ КАЈ БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Месечниот коефициент на растежот на цените на мало во март во однос на февруари 1989 година е 0,185.

2. Коефициентот на растежот на цените на мало од почетокот на годината до крајот на март е 0,662.

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на цените на мало од почетокот на годината до крајот на март е 0,185.

Бр. 001-1324/1
30 март 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Грушковик, с. р.

318.

Врз основа на член 66 став 1, во врска со член 65 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/85, 74/87 и 20/89), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии се усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица така што од 1 јануари 1989 година се зголемуваат за процент за кој се зголемени личните доходи на активните воени лица од соодветен чин односно класа.

2. Усогласувањето на пензиите по оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на поединечни решенија.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист СФРЈ“.

Бр. 34-1
29 март 1989 година
Белград

Собрание на Заедницата за социјално
осигурување на воените осигуреници

Претседател
на претседателството,
генерал-полковник во
пензија,
Даво Петковски, с.р.

319.

Врз основа на точ. 4 и 5 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/87) и точка 14 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија (Су бр. 275/87, од 30 септември 1987 година), Уставниот суд на Југославија, на 5-та посебна седница, одржана на 15 март 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА СУДИИТЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за износот на дневниците на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/87, 9/88, 36/88, 61/88, 69/88 и 76/88), во точка 1 бројот: „35.000“ се заменува со бројот: „55.000“.

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 април 1989 година.

Бр. Су бр. 148/89
15 март 1989 година
Белград

Уставен суд на Југославија

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

320.

Врз основа на точ. 4 и 5 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/87) и точка 14 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија (СУ број 275/87 од 30 септември 1987 година), Уставниот суд на Југославија, на 5-та посебна седница, одржана на 15 март 1989 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМОСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА СУДИИТЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од потесното семејство на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/87, 9/88, 61/88 и 76/88), во точка 1 бројот: „320.000“ се заменува со бројот: „500.000“.

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 април 1989 година.

Бр. Су бр. 149/89
15 март 1989 година
Белград

Уставен суд на Југославија

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

321.

Врз основа на точ. 4 и 5 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 65/87) и точка 14 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на секретарот на Уставниот суд и на раководните работници што ги назначува Уставниот суд на Југославија (СУ бр. 276/87 од 30 септември 1987 година), Уставниот суд на Југославија на 5-та посебна седница, одржана на 15 март 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА УСТАВНИОТ СУД И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за износот на дневниците на секретарот на Уставниот суд и на раководните работници што ги назначува Уставниот суд на Југославија (Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/87, 9/88, 36/88, 61/88, 69/88 и 76/88) во точка 1 бројот: „35.000“ се заменува со бројот: „55.000“.

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 април 1989 година.

Бр. СУ бр. 147/89
15 март 1989 година
Белград

Уставен суд на Југославија

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 238 став 7 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Воислав Кнежевиќ, досегашен заменик на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање

ње, се назначува за вршител на должноста генерален директор на Сојузниот завод за општествено планирање.

С. п. п. бр. 188
16 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 213 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Зоран Мишковиќ, досегашен генерален секретар на Сојузниот извршен совет, се назначува за генерален секретар на Сојузниот извршен совет.

С. п. п. бр. 198
16 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
288. Уредба за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определни производи	641
289. Уредба за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на деривати на нафта	641
290. Одлука за измена на Одлуката за пријавување на ефективни странски пари што југословенските граѓани ги изнесуваат од Југославија при патување во странство	641
291. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за определување на највисоки цени за одделни услуги во внатрешниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај	642
292. Одлука за измени на Одлуката за видот и количината односно вредноста на предметите што физички лица можат да ги увезуваат и извезуваат	651
293. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за утврдување на надоместот за посебни намени што се додава на цената на дериватите на нафта	642
294. Одлука за измена на Одлуката за заштитната цена за млеко за 1989 година	642
295. Одлука за измена на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз	642
296. Одлука за измена на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало	643
297. Одлука за измена на Одлуката за давање согласност на цените на определени производи	643
298. Одлука за определување на највисокото ниво на цените на електричната енергија	643
299. Одлука за начинот на преземање на надлежностите, односно задачите и работите, работниците, како и распоредување на средства-	
та од член 55д од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и сојузните организации	643
300. Правилник за единствениот метод за испитување на сорти на цвеќиња - на сакиско цвеќе на опитно поле и во лабораторија и за единствениот метод за обработка на резултатите од испитувањето добиени на опитно поле и во лабораторија	645
301. Правилник за единствениот метод за испитување сорти на едногодишни и двегодишни (сезонски) цвеќиња на опитно поле и во лабораторија и за единствениот метод за обработка на резултатите од испитувањето добиени на опитно поле и во лабораторија	649
302. Правилник за единствениот метод за испитување на сорти на повеќегодишни цвеќиња (трајници) на опитно поле и во лабораторија и за единствениот метод за обработка на резултатите од испитувањето добиени на опитно поле и во лабораторија	652
303. Правилник за единствениот метод за испитување на сорти на луковичести, гомолести и ризомски цвеќиња на опитно поле и во лабораторија и за единствениот метод за обработка на резултатите од испитувањето добиени на опитно поле и во лабораторија	655
304. Правилник за единствениот метод за испитување на сорти на режано цвеќе на опитно поле и во лабораторија и за единствениот метод за обработка на резултатите од испитувањето добиени на опитно поле и во лабораторија	658
305. Правилник за единствениот метод за испитување сорти на ружи и подлоги на опитно поле и во лабораторија и за единствениот метод за обработка на резултатите од испитувањето добиени на опитно поле и во лабораторија	661
306. Наредба за начинот на исплатување надомест на организациите на здружен труд кои се занимаваат со превоз на патници за извршени бесплатни и повластени превози на лица во 1989 година	664
307. Упатство за роковите и начинот на доставување извештаи за приходи што органите и организациите на федерацијата ги остваруваат со својата дејност во 1989 година	666
308. Упатство за дополнително на Упатството за потребната документација за остварување право на средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе	666
309. Наредба за утврдување на месечните парични износи на личната инвалиднина, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна инвалиднина, додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток во 1989 година	667
310. Наредба за измена на Наредбата за утврдување на највисокиот износ до кој може да се определи пензијата и додатокот кон пензијата од 1 јануари 1989 година	667
311. Наредба за утврдување на височината на постојаното месечно парично примање во 1989 година	667
312. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање во 1989 година	668
313. Наредба за утврдување на основот за определување на боречкиот додаток во 1989 година	668
314. Одлука за дополнително на Одлуката за условите под кои наплатата и плаќањето во работењето со странство можат да се извршат во ефективни странски пари и за условите под кои наплатата во Југославија се врши во ефективни странски пари, странски чекови и кредитни писма	668

	Страна		Страна
315. Одлука за измена на Одлуката за каматните стапки на средствата депонирани кај Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини — — — — —	669	319. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија — — — — —	670
316. Индекс на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини за март 1989 година — — — — —	669	320. Одлука за измена на Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од потесното семејство на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија — — — — —	670
317. Коефициенти на растежот на цените на мало во март 1989 година за ревалоризација на побарувањата и обврските кај банките и другите финансиски организации — — — — —	669	321. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на секретарот на Уставниот суд и на раководните работници што ги назначува Уставниот суд на Југославија — — — — —	670
318. Одлука за усогласување на пензиите со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица — — — — —	669	Назначувања и разрешувања — — — — —	670